



СЛУЖБА

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата и посебни изданија 101-13-602-32 за огласи 101-13-602-31.

Среда, 10 февруари 1965

БЕЛГРАД

БРОЈ 6

ГОД. XXI

Цена на овој број е 120.— дин. — Претплата за 1965 година изнесува 2.500.— дин., а за странство 3.500.— динари — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1, Пошт. фах 226 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661 Служба за претплата 51-732 и Пролетна служба 51-671

50.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МИНИМАЛНИОТ ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ

Се прогласува Законот за минималниот личен доход на работниците, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 25 јануари 1965 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 14 јануари 1965 година.

П. Р. бр 126
26 јануари 1965 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА МИНИМАЛНИОТ ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 1

Работниците во работен однос во работните и други организации и во државните органи имаат право на минимален личен доход кога врз основа на резултатите на нивната работа или работата на нивната работна организација остварениот личен доход е понизок од минималниот личен доход утврден со овој закон.

На минимален личен доход имаат право и работници во работен однос кај лица што како дополнителна работа користат работа на тие работници.

Член 2

Минималниот личен доход на работникот изнесува 15.000 динари нето месечно за полно работно време.

Минималниот личен доход му припаѓа на работникот во износот сразмерен со времето поминато на работа.

Член 3

Со републички закон може да се пропише износот на минималниот личен доход на работниците во височина поголема од износот од членот 2 на овој закон.

Со републички закон се определува делот на минималниот личен доход кој на работникот му припаѓа во пари во случај кога во натура му се обезбедуваат стан и храна или едно од тоа.

Со републички закон може да се овласти собрание на општината, за работниците на сите работни организации, или работните организации на одделни стопански односно општествени дејности,

или на одделни работни организации на својата територија да го зголеми или намали износот на минималниот личен доход утврден со овој закон односно со законот на републиката. Намалениот износ на минималниот личен доход не може да биде понизок од 80% од износот од членот 2 на овој закон и тој износ општинското собрание го утврдува по претходно прибавено мислење на општинскиот синдикален совет.

Член 4

На работна организација која од остварениот доход (чист приход) и од средствата на фондовите користени според прописите за средствата на работните организации не може да им ги исплати на работниците личните доходи во височина на минималните лични доходи, средствата за лични доходи до таа височина, наголемени за придонесите што се плаќаат од средствата за лични доходи, и се обезбедуваат од средствата на заедничките резерви на работните организации на општината формирани според посебни прописи.

На работните организации кои според важечките прописи не се должни да плаќаат придонес за заеднички резерви на општината, општинското собрание им обезбедува средства во височина на минималниот личен доход од општествените фондови од кои се финансира дејноста што ја врши работната организација, а ако за таа дејност не постои таков фонд, обезбедувањето се врши од буџетот на општината и од други нејзини приходи.

Општинското собрание може со свој пропис да го утврди повисокото ниво на средствата за лични доходи до кое ќе им ги обезбедува средствата на работните организации во случаите од ставот 1 на овој член.

Член 5

Како време поминато на работа за пресметување на вкупниот износ на средствата за лични доходи што ѝ се обезбедуваат на работната организација според одредбите на членот 4 од овој закон се зема:

1) времето поминато на работа,
2) времето на годишниот одмор и државните празници,

3) времето на прекиниот на работата за кое на работниците им припаѓа личен доход според одредбите од општиот акт на работната организација,

4) времето на отстранувањето од работата врз основа на решение на работната организација, и

5) времето на платеното отсуство.

За работниците во земјоделството, шумарството, градежништвото и слични дејности за кои поради природата на дејноста или поради организацијата на работата што ја бара природата на дејноста со општ акт на работната организација е определено да не се контролира и да не се евидентира времето поминато на работа, а за пресметување на личниот доход се утврдуваат мерилата на ефектот со општ акт на работната организација, времето поминато на работа за пресметување на вкупниот износ на средствата според членот 4 од овој закон се утврдува врз основа на работниот ефект на тие работници. Така утврденото време не може да биде подолго од полното работно време во односната стопанска организација.

Член 6

Вкупниот износ на средствата за лични доходи од членот 4 став 3 на овој закон работната организација го распределува на одделни работници по основите и мерилата утврдени во правилникот за личните доходи, обезбедувајќи му го на секој работник најмалку износот на минималниот личен доход.

Член 7

Банката преку која работната организација го води своето финансиско работење е должна во случајот од членот 4 на овој закон, по барање на работната организација, на товар на средствата на заедничките резерви на работните организации на општината да ѝ обезбеди средства за исплата на личните доходи во височината утврдена според тој член и без посебна одлука на општинското собрание.

За исплатата на личните доходи на товар на средствата на заедничките резерви на работните организации на општината, банката е должна веднаш да го извести општинското собрание.

Член 8

Најдоцна по истекот на 6 месеци од почетокот на давањето обезбедување на личните доходи на работната организација во смисла на членот 4 на овој закон, општинското собрание е должно да ја санира работната организација или да ја стави под присилна управа.

Ако општинското собрание во рокот од ставот 1 на овој член не преземе ни една од наведените мерки, таа е должна без одлагање да предложи присилна ликвидација на работната организација.

Член 9

Општинското собрание може да определи работната организација да ги врати средствата од заедничките резерви на работните организации на општината што ги користела според членот 4 на овој закон.

За време на враќањето на средствата во смисла на ставот 1 од овој член, на работната организација мора да ѝ се овозможи од остварениот доход (чист приход) да им го исплатува на работниците барем износот на минималниот личен доход.

Член 10

Работна или друга организација или друго правно лице ќе се казни за прекршок со парична казна од 200 000 до 1.000 000 динари.

1) ако не му го исплати минималниот личен доход на работникот воопшто или го исплати во износ помал од износот определен во членот 2 односно 3 на овој закон;

2) ако кон барањето за исплата на средствата за минимални лични доходи од заедничките резерви на работните организации на општината во смисла членот 4 став 1 од овој закон, поднесе неточни податоци за утврдување на вкупниот износ на минималните лични доходи.

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во работната или другата организација или во другото правно лице или државен орган со парична казна до 50.000 динари.

Лице што како дополнителна работа користи работа на други лица ќе се казни за дејствието од ставот 1 точка 1 на овој член со парична казна од 5.000 до 200.000 динари.

Член 11

Со денот на почетокот на применувањето на овој закон престануваат да важат:

1) одредбите од чл. 196 до 204 и 363 став 1 точ. 8, 21 и 23 на Законот за работните односи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/61);

2) Уредбата за износите на гарантираниот личен доход и на минималниот личен доход на работниците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/61 и 28/62);

3) Уредбата за износите на гарантираниот личен доход и на минималниот личен доход на здравствените и други работници на здравствените установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/61 и 22/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/63).

Член 12

Овој закон ќе се применува од 1 јануари 1965 година, освен одредбите на членот 10, кои ќе се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 13

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

51.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЈА

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за Военотомедицинската академија, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 25 јануари 1965 година и на седницата на Просветно-културниот собор од 22 јануари 1965 година.

П. Р. бр. 128
26 јануари 1965 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЈА

Член 1

Во Законот за Военотомедицинската академија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/60) во членот 5 став 2 зборовите: „Државниот секретаријат за работите на народната одбрана“ се заменуваат со зборовите: „Државниот секретаријат за народна одбрана“.

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: „Во Военотомедицинската академија може да се стекнува докторат на науките под условите што се пропишани за стекнување докторат на науките на факултетите.“

Член 2

Во членот 6 зборовите: „Државниот секретаријат за работите на народната одбрана“ се заменуваат со зборовите: „Државниот секретаријат за народна одбрана“.

Член 3

Во членот 7 став 3 зборовите: „државниот секретар за работите на народната одбрана“ се заменуваат со зборовите: „државниот секретар за народна одбрана“.

Член 4

Во членот 10 став 2 зборовите: „Државниот секретаријат за работите на народната одбрана“ се заменуваат со зборовите: „државниот секретар за народна одбрана“.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

52.

Врз основа на членот 213 став 2 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57, 44/58, 1/59, 52/59, 27/60, 53/60, 52/61 и 31/62), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАРОДНА ОДБРАНА ДА МОЖЕ ДА ПЕНЗИОНИРА СЛУЖБЕНИЦИ ПРЕД ИСТЕКОТ НА РОКОТ ВО КОЈ ТИЕ МОЖАТ ДА БИДАТ НА РАСПОЛАГАЊЕ

1. Јавен службеник на служба во воена единица или воена установа кој има 15 години служба и кој во смисла на членот 211 од Законот за јавните службеници е ставен на располагање, може да биде пензиониран од државниот секретар за народна одбрана пред истекот на рокот од шест месеци од денот на ставањето на располагање, ако нема формациско место на кое службеникот би можел да биде распореден и ако службеникот се согласува да биде пензиониран пред истекот на тој рок.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 11

30 јануари 1965 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

53.

Врз основа на членот 15 став 1 од Законот за Сојузниот буџет за 1965 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/65), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС ЗА РОТО-ХАРТИЈА

1. На претпријатијата за производство на хартија им се дава регрес од 32 динари за еден килограм произведена рото-хартија, што ќе им ја испорачат на новинско-издавачките претпријатија и на новинските установи од 1 јануари 1965 година до 28 февруари 1965 година.

2. Исплатата на регресот од точката 1 на оваа одлука се врши на товар на средствата на Сојузниот буџет за 1965 година, предвидени за регрес во областа на индустријата, а до вкупниот износ од 500 милиони динари.

3. Сојузниот секретар за индустрија, во согласност со сојузниот секретар за финансии, ќе донесе поблиски прописи за начинот и постапката за остварување на регресот според оваа одлука.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 12

29 јануари 1965 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

54.

Врз основа на членот 69 од Основниот закон за здравствениот надзор над прехранбените продукти („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/56 и 52/61), во врска со членот 14 оддел I под а) точка 3 алинеја 2 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58, 18/59 и 9/61), сојузниот секретар за здравство и социјална политика пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНИОТ НАДЗОР НАД ПРЕДМЕТИТЕ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА

Член 1

Во Правилникот за здравствениот надзор над предметите за општа употреба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/64 и 23/64) во членот 14 ставот 2 се менува и гласи:

„За изработка на метални садови и прибор може да се употреби алуминиум со чистота најмалку 99,5% како и алуминиумски легури што не содржат повеќе од 0,8% железо, 0,4% цинк и 0,05% бакар.“

Член 2

Во чл. 49, 53, 55 и 58 процентот: „99,6%“ се заменува со процентот: „99,5%“.

Член 3

Членот 114 се менува и гласи:

„За спречување на автооксидативните процеси, масните компоненти во козметичките средства, можат да се употребуваат: алкилгалати до 0,15%, нордихидрогвајаретна киселина до 0,01%, бутилхидроксанизол до 0,1%, бутилхидроксид толуол до 0,1%, палмитат или олест на аскорбинска киселина до 0,05% и токоферол до 0,1%.“

За конзервирање на козметички средства можат да се употребуваат следните конзерванси: сорбинска киселина до 0,30%, естери на параоксibenзова киселина до 0,30% и натриумбензоат до 0,10%. За истата цел можат да се употребуваат и смесови од наведените конзерванси но само под услов вкупната количина на конзервансите во готов производ да не ја надмине вредноста определена во овој став.“

Член 4

Во членот 116 ставот 2 се менува и гласи:

„За бојосување на одделни козметички средства можат да се употребуваат следните бои:

Хемиски назив	Група	Трговски назив	»Colour Index«
Црвена			
1 — (о-хлоро-п-нитро-фенилазо)-2-нафтол	В	Flaming red Permanent red	12085
Антранилна киселина-2,2 (phenylimino) диетанол	В	Alba red C.I Pigmentred 100	13058
2-(5-Сулфо-2,4-Ксилилазо) - 1-нафтол-4-сулфонска киселина и соли	А	Ponceau SX Food red 1	14700
4-(о-сулфо-п-толуилазо) -3- хидроксид -2-нафтенска киселина и соли	А	Lithol Rubin B N Lithol Rubin B K CI Pigment red 57	15850

Хемиски назив	Група	Трговски назив	»Colour Index«
Тобиас киселина-3-хидрокси нафтенска киселина и соли	B	Lack bordeaux N Pharson 81711	15880
1-ксилилазо-2-нафтол-3,6-дисулфонска киселина и соли	B	Ponceau 2R Calcocid scarlet 2R	16150
4,5-дихлоро-3,6-флуорандиол	B	Dichloro-fluorescein	45365
2, 4, 5, 7-тетрабромо-9-0-карбоксифенил-6-хидрокси-3-изоксантен и соли	B	Eosin Y S Eosin G Eosin A pura	45380
4,5 дибромо-3,6-флуорандиол и соли	CDE	Dibromfluorescein Eosin 56 I Eosin 56 extra ET	45370
2,4,5,7, тетрабромо-9-(3,4,5,6-тетрахлоро-о-карбоксифенил)-6-хидрокси-3-изоксантен и соли	B	Phloxine B Cerise D 409 Phloxine B B N conc.	45410
9-о-карбоксифенил-6-хидрокси-4,5-дијодо-3-изоксантен и соли	B	Yellowish NA	45425
1-(о-нитро-п-толилазо)-2-нафтол	B	Hansa rot B Toluidine Red	12120
1-псевдокумилазо-2-нафтол-3,6 дисулфонска киселина и соли	C	Ponceau 3 RN	16155
1-о-карбоксифенилазо-2-нафтол-3,6-дисулфонска киселина и соли	C	Pigment Scarlet Na	16105
8-ацитамидо-2-п-ацетамидо фенилазо-1-нафтол-3,6 дисулфонска киселина и соли	C	Amido Naphthol red 6 B	18055
1-п-фенилазофенилазо-2-нафтол-6,8-дисулфонска киселина и соли	C	Crocein Scarlet N	27290
3-етохлорид-9-о-карбоксифенил-6-диетиламино-3-етилимино-3-изоксантен	CDE	Rhodamin B CI Food red 15	45170
Тобиас киселина-2, нафтол и соли	CDE	Pigment indelible rouge franc Litholrot R pulver Pigmentred 49	15630
Железен оксид-Fe ₂ O ₃ природен и синтетски	G	Braun Mauresque Fonce № 241 Brounoir 81714	77491
Аминобензол-1-амино-8-хидрокси нафталин-3,6-дисулфонска киселина	CDE	Food red 12	17200

Хемиски назив	Група	Трговски назив	»Colour Index«
2-анизидин---2-окси-нафталин	DC	Sudanrot G Ceresrot G Rouge An gras 84301	12150
4-Хлоро-о-толуидин---4 хлоро-3-хидрокси-2-нафто-о-толуидид	C	Permanentrot F-4 RA ex CI pigmentred 7	12420
H ¹ , H ¹ -диетил-4-метоксиметаниламид-5-хлоро-3-хидрокси-2,4-диметокси-2-нафтамид	D	Permanentcarmin FB extra Pulver Pigment red 5	12490
2-(1-нафтилазо)-1-нафтол-5-сулфонска киселина	C	Bordeauxred	14830
5-амино 2-хлоро-4-сулфобензоова киселина-2-нафтол	C	Permanentrottoner NCR — Pulver C.I. Pigment red 68	15525
1-псевдокумилазо-2-нафтол-3,6 дисулфонска киселина и соли	CDE	Ponceau 3 R	15585
3-хлор-4-метил-1-аминобензол-6-сулфонска киселина---2-хидрокси-3-нафтенска киселина	C	C.I. Pigment red 48 Lit-holscharlach BBM Permanentrot BB ext. Plv.	15865
м-хлоранилин---Н-2,4-дихлоробензоил К-киселина	CD	Pigment Red 65	18020
Дихлортетрајодфлуоресцеин као Na-со и слободна киселина	D	Bengal-rosa D C I Bengal-rosa DC ET	45435
Тетрахлортетрајодфлуоресцеин као Na-со и слободна киселина	D	Bengal-rosa	45440
1,2-антракинондиол и негови моносулфодеривати	B	Alizarin	58000
Бела			
Смеса на бариев сулфат и цинков сулфид BaSO ₄ + ZnS	G	Литопан	77115
Калцијум карбонат CaCO ₃	G	Креда	77220
Титандиоксид TiO ₂	G		77891
Цинк оксид ZnO	G	Cinkweis	77947
Суспензија на гуанин и кристал пурина, природна и синтетска	F	Бисерна есенција	
Бариум сулфат (BaSO ₄)	G	Blanc fixe Schwer spat	77120
Калцијум сулфат CaSO ₄	G	гипс	77231
Al-, Zn-, и Mg-, стеарат (сапуни)	FG		

Хемиски назив	Група	Трговски назив	»Colour Index«
Сина			
Ултрамарин	G		77007
3-метохлорид-9-диметиламино-3-метилимино-3-изофенотиазин	C	Methilen Blue	52015
Диетиледибензил-п-амино-о, п-дисулфофуксониниум	C	Patent Blue A S	42080
Кондензационен продукт на 4-формил-н-бензенди-сулфонска киселина со N, N-диетиланилин	E	Patent Blue V F Special	42045
Зелена			
1-4-бис (О-сулфо-п-толуино)-антракинон	B	Alizarin Cyanine Green F Alizarin Cyanine C.G.	61570
Кондензационен продукт на бензалдехид со Н-етил-Н-фенилбензиламино, трисулфонат	A	C.I Acid Green 5	42095
1,4-бис-(п-толуино)-антракинон	B	Quinizarin Green SS	61565
Cr ₂ O ₃ или Cr ₂ O ₃ · x H ₂ O-слободен од хром катион	G		77288/89
Црна			
Железен оксид Fe ₂ O ₃	G		77499
Karbo medicinalis		активен јаглен	77266
Аминобензол-1+4-нитроаминобензол-1-амино-8- хидроксинафталин-3,6-дисулфонска киселина	B	Amidoschwarz 10 B, BC	20470
Костенлива			
4-0-сулфофенилазо-2-(2,4-ксилилазо)-1,3-резорцинол и соли	B	Resorcin Brown	20170
Бронзани бои-метални бои произведени од цинк, калај, бакар и нивни легури	G	Bronze	77440
1-амино-4 етоксисбензил-1-хидрокси-нафталин	C	Braun an gros Ceresbraun B Sudanbraun B Solyentred 3	12010
2,5-дихлоранилин-3-хидрокси-2,5-диметокси-2-нафтанилид	C	Permanent-braun F.G. ex. Pulver Pigment braun 13	12480
Виолетова			
Диметил-диетил-ди-сулфобензил-п-п-диаминофуксонимиум и соли	A	Benzyl Violet	42640

Хемиски назив	Група	Трговски назив	»Colour Index«
9-0-карбоксифенил-6-(4-сулфо-0-толуино)-3-0-толилимино 3-изоксантен	C	Violamine R	45190
Портокалова			
1-фенилазо-2-нафтол-6,8-дисулфонска киселина и соли	CDE	Orange	16230
Метанилна киселина-----Шефарзјева киселина	B	Food orange 2 Helioorange CAG	15980
1-п-сулфофенилазо-2-нафтол и соли	CDE	Orange II Orange №2709	15510
2,4-динитроанилин-----2-- Нафтол	CD	C.I. Pigment Orange 5 Permanent rot G	12075
Жолта			
2,4-динитро-нафтол-7-сулфонска киселина и соли	C	Naphtol S	10316
Алфа-(О-нитро-п-толилазо)-ацетоацетанилид	C	Hansa Yellow Fanchon Yellow Pigment Yellow	11680
Алфа-(о-нитро-п-анисилазо)-о-acetoacetotoluidin	C	Hansa Orange Fanchon Orange	11725
2-(2-Кинолил)-1,3-индандион	B	Quinoline Yellow SS	47000
FeO (OH) · H ₂ O	G	Cosmetic umber № 2781	77492
3,6 флуорандионол и соли	C	Fluorescein	45350
4-м-сулфофенилазо дифениламин и соли	C	Methanil Yellow /	13065
5-хидрокси-3-метил-4-фенилазо-1-п-сулфофенил-пиразол и соли	C	Fast Light Yellow 3 G	18820
Сулфанилна киселина----- резорцинол	BD	Food Yellow 8 Säuregelb RS Acid Orange 6	14270
Алфа-(О-нитро-п-толилазо)-ацетоацетанилид	C	Hansa Yellow Pigment Yellow	11680
3,3'-диметил-4,4'- диамино-дифенил (1,1) ciklohexan--- 2 мола 4-ciklohexil-1-hydroxibenzol	CD	Ceres gelb GRN Sudan gelb GRN	21230
2-нитро-4-хлор-1-аминобензол-----Ацетоцтена киселина-2-хлоранилид	C	Hansa gelb 10 G Plv.	11710
3-хлор-2-нитроанилин-----2,4-ацето-ацето-ксилидид	C	Hansa gelb G R	11730

Боите наведени во ставот 2 од овој член можат да се употребуваат за бојосување на следните козметички средства:

1) боите од групата А и В за бојосување на сите видови козметички средства;

2) боите од групата С за бојосување на средства што се употребуваат само за кожа;

3) боите од групата D за бојосување на црвила за усни и тоа само до 6%;

4) боите од групата Е за бојосување на средства за нега на уста и тоа во количина до 25 mg на 100 грама готов производ.

Боите од групата F се бои добиени од природен материјал, а боите од групата G се неоргански бои.

Член 5

Членот 117 се менува и гласи:

„Козметичките средства можат да се пуштаат во промет само во оригинално пакување. Оригинално пакување во смисла на овој правилник е она пакување во кое производителот го пушта во промет а кое мора да обезбеди да се зачуваат вредноста и можноста за употреба на козметичкото средство.

Производителот е должен секое козметичко средство да го декларира. Декларацијата се става на оригиналното пакување и задолжително содржи податоци за името на производителот и за називот и видот на козметичкото средство. Декларацијата може да содржи и други податоци како што се: состав, начин на употреба, начин на чување и сл. Одделни примероци односно мали количини козметички средства доколку се издвојат од оригиналното пакување не мораат да бидат посебно декларирани

Колонска вода може да се продава на грам но само од оригинално пакување.“

Член 6

Членот 121 се менува и гласи:

„Крем наменет за подлабоко проникнување во кожата мора да содржи најмалку 10% природни маснотии или нивни деривати. Во овие маснотии не спаѓаат јагленоводороди (вазелин, парафинско масло и сл.). Другите видови кремове по составот мораат да ѝ одговараат на својата намена.

Вредноста pH на екстракт добиен од еден дел крем за нега на кожа и пет делови вода, мора да биде помеѓу 4 и 7,5.

Крем за нега на кожа не смее да содржи соли на жива, олово или бизмут.

Во производството на крем за нега на кожа забранета е употреба на етиленгликол.“

Член 7

Во членот 126 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Како средства за заштита на кожа можат да се произведуваат и да се пуштаат во промет и други препарати за заштита на рацете на работниците во разни гранки на индустријата.“

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, зборовите: „ставот 1“ се заменуваат со зборовите: „ст. 1 и 2“.

Член 8

Членот 129 се брише.

Член 9

Во членот 139 став 2 зборовите: „0,055 mm“ се заменуваат со зборовите: „0,075 mm“, а зборовите: „0,075 mm“, се заменуваат со зборовите: „0,15 mm“.

Член 10

Во членот 140 ставот 2 се менува и гласи:

„Пенливите синтетички средства што се употребуваат за производството на паста за заби мо-

раат да бидат чисти и нештетливи по здравјето. Во производството на паста за заби не смее да се употребува алкиларилсулфанат.“

Ставот 4 се брише.

Член 11

Членот 147 се менува и гласи:

„Препаратите за изработка на ладна трајна ондулација што се употребуваат во фризерски дукани смеат да содржат најмногу до 10% тиогликолна киселина или други тиосоединенија. Ако овие препарати се наменети за индивидуални потрошувачи тие смеат да содржат најмногу до 7,5% тиогликолна киселина или други тиосоединенија и мораат да бидат пакувани заедно со препарат за неутрализација.

Кај препаратите од ставот 1 на овој член кои се употребуваат во фризерски дукани вредноста pH смее да биде најмногу до 9,8% а кај препаратите наменети за индивидуални потрошувачи вредноста pH смее да биде најмногу до 9.

Препаратите за изработка на топла трајна ондулација не смеат да содржат слободни алкалени нити алкални сулфиди.

На препаратите од овој член не смеат да им се додаваат никакви состојки што се штетни по здравјето.“

Член 12

Во членот 156 став 2 се брише.

Член 13

Во членот 158 по ставот 3 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Во производството на средствата од ст. 2 и 3 на овој член се дозволува употреба на следните оптички средства за белење:

Хемиски назив	Група	Трговски назив	»Colour Index«
Зелена			
Дериват на диаминостилбен дисулфонска киселина		Blancophor RG	40.600
Дериват на диаминостилбен дисулфонска киселина		Blancophor B	40.620
Кондензационен продукт на диамино-стилбен дисулфонска киселина		Tinopal B	40.630
1 мол безниоин + 1 мол уреа + NaHSO ₄		Blankol WT	40.640
а) Кондензационен продукт на цинамоилхлорид со о-аминобензентиол или нивни Na-соли		Kvitex GS	40.015
б) Конденз. циментна киселина со о-аминобензентиол			
в) Конд. продукт на 2-метил бензотиазол со бензалдехид во присуство на ZnCl ₂			

Средствата од ставот 1 до 3 од овој член можат да се бојосуваат со боите наведени во членот 116 на овој правилник, како и со следните бои:

Хемиски назив	Група	Трговски назив	»Colour Index«
Зелена			
Са-фталочијанин		Pigmentgrün	74255
5-бензилсулфонил-о-анисидин----3--хидрокси-2-нафто-2,3-ксилидин		Permanent-gelb lithol fast red toner R	12455
Фталочијанин комплекс		Tinofil-brillant-blau visocofil-blau	74160
Фталочијанин комплекс		Pigment blau 4	74100
Фталочијанин комплекс			74140
Сулфамидофталочијанин Cu, Co, Ni, Sn-комплекс			74180
Хлорирани Cu, Co, Ni-Sn и Al-Фталочијанин		Tinofil-brillantgrün	74260

Член 14

Во членот 179 став 1 наместо зборовите: „формалдехид и нивни деривати“ треба да стојат зборовите: „формалдехид и негови деривати, хлор и негови деривати“.

Член 15

Во членот 203 зборовите: „запослениот персонал и“ се бришат.

Се додава нов став 2, кој гласи:

„Во поглед на здравствениот надзор над персоналот запослен во производството на козметички средства согласно се применуваат одредбите од Основниот закон за здравствениот надзор над прехранбените продукти.“

Член 16

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 05-50-1/65

4 јануари 1965 година
Белград

Сојузен секретар
за здравство и социјална политика,
Мома Марковиќ, с. р.

55.

Врз основа на членот 71 став 1 од Основниот закон за изградбата на инвестиционите објекти („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/61), сојузниот секретар за индустрија пропишува

П РА В И Л Н И К**ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА ЛЕСНИ ЧЕЛИЧНИ ГРАДЕЖИ КАЈ НОСЕЧКИ ЧЕЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ****Член 1**

Лесните челични градежи кај носечки челични конструкции ќе се изведуваат според Техничките прописи за лесни челични градежи кај носечки челични конструкции, што се отпечатени во Додатокот на „Службен лист на СФРЈ“ и се составен дел од овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 04-351/19

25 декември 1964 година
Белград

Сојузен секретар
за индустрија,
Филип Бајковиќ, с. р.

56.

Врз основа на членот 71 став 1 од Основниот закон за изградбата на инвестиционите објекти („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/61), сојузниот секретар за индустрија пропишува

**П РА В И Л Н И К
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА СПОЕВИ СО
ПРЕДНАПРЕГНАТИ ВИЈЦИ КАЈ НОСЕЧКИ
ЧЕЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ****Член 1**

Споевите со преднапрегнати вијци кај носечки челични конструкции ќе се изведуваат според Техничките прописи за споеви со преднапрегнати вијци кај носечки челични конструкции, што се отпечатени во Додатокот на „Службен лист на СФРЈ“, и се составен дел од овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 04-351/19

25 декември 1964 година
Белград

Сојузен секретар
за индустрија,
Филип Бајковиќ, с. р.

57.

Врз основа на членот 71 став 1 од Основниот закон за изградбата на инвестиционите објекти („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/61), сојузниот секретар за индустрија пропишува

**П РА В И Л Н И К
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА ПРЕГЛЕД И
ИСПИТУВАЊЕ НА НОСЕЧКИ ЧЕЛИЧНИ
КОНСТРУКЦИИ****Член 1**

Техничкиот преглед и испитувањето на носечки челични конструкции ќе се изведуваат според Техничките прописи за преглед и испитување на носечки челични конструкции, што се отпечатени во Додатокот на „Службен лист на СФРЈ“, и се составен дел од овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 04-351/19

25 декември 1964 година
Белград

Сојузен секретар
за индустрија,
Филип Бајковиќ, с. р.

58.

Врз основа на членот 71 став 1 од Основниот закон за изградбата на инвестиционите објекти („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/61), сојузниот секретар за индустрија пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ ЧЕЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ ЗА ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЈА КАЈ НОСЕЧКИ ЧЕЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ

Член 1

Одржувањето на челични конструкции за време на експлоатација кај носечки челични конструкции ќе се изведува според Техничките прописи за одржување челични конструкции за време на експлоатација кај носечки челични конструкции, што се отпечатени во Додатокот на „Службен лист на СФРЈ“ и се составен дел од овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 04-351/19-64

25 декември 1964 година

Белград

Сојузен секретар
за индустрија,

Филип Бајковиќ, с. р.

59.

Врз основа на членот 71 став 1 од Основниот закон за изградбата на инвестиционите објекти („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/61), сојузниот секретар за индустрија пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА ЕДНОСТАВНИ КОНСТРУКЦИИ НА ЗГРАДИ КАЈ НОСЕЧКИ ЧЕЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ

Член 1

Едноставните конструкции на згради кај носечки челични конструкции ќе се изведуваат според Техничките прописи за едноставни конструкции на згради кај носечки челични конструкции, што се отпечатени во Додатокот на „Службен лист на СФРЈ“ и се составен дел од овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 04-351/19-64

25 декември 1964 година

Белград

Сојузен секретар
за индустрија,

Филип Бајковиќ, с. р.

60.

Врз основа на членот 5 од Уредбата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/55, 29/57 и 20/60), во согласност со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за трговија пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ДОБИТОКОТ ЗА КОЛЕЊЕ НАМЕНЕТ ЗА ИЗВОЗ

Член 1

Контролата на квалитетот на говедата, коњите, свињите и овците за колење наменети за извоз (во понатамошниот текст: добитокот) се врши непосредно пред натоварот во превозното средство

(вагон, брод, камион и др.) со кое се извезуваат тие.

Член 2

Контролорот врши преглед на добитокот и го утврдува неговиот квалитет врз основа на писменото барање од извозникот за издавање уверение за квалитетот (сертификат) на добитокот.

Барањето од ставот 1 на овој член мора за секоја поединечна пратка на добиток да содржи податоци за: местото и времето на натоварот на добитокот, за земјата и местото во кое се извезува добитокот; за видот, расата и категоријата на добитокот; за бројот на грлата со индивидуална ознака на секое грло говедо и коњ (влакнорез, метална обетка, тетовир); за класата и тежината (брuto и нето) за секое грло говедо и коњ, а за овците и свињите за вкупната тежина на грлата посебно за секоја категорија и класа; и за видот на превозното средство со кое се извезува добитокот.

Барањето се поднесува најдоцна на 24 часа пред натоварот на добитокот.

Ако извозникот од оправдани причини не поднесол барање до 24 часа пред натоварот на добитокот, тој е должен во тој рок да го извести надлежниот контролор за времето и местото на натоварот на добитокот, а барање да поднесе најдоцна до почетокот на контролата на квалитетот на добитокот.

Член 3

Со контролата на квалитетот на добитокот контролорот ја утврдува расата, минималната тежина и степенот на зголемеността односно на рандманот за секоја категорија и класа добиток со преглед на секое грло говедо и коњ односно на најмалку 20% од грлата на свињи и овци, на секоја одделна пратка.

Член 4

Ако контролата на квалитетот на добитокот се врши ноќе, извозникот е должен да обезбеди услови за правилно вршење на контролата.

Член 5

Ако извозникот дополнително натовари добиток во превозното средство во кое веќе се наоѓа добиток за кој е издадено уверение за квалитетот, надлежниот контролор ќе издаде уверение за квалитетот само за дополнително натоварениот добиток.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на вршење контрола на квалитетот на добитокот за колење наменет за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/56).

Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 346/1

17 декември 1964 година

Белград

Сојузен секретар
за трговија,

Драгутин Косовац, с. р.

61.

Врз основа на точката 2 став 2 од Одлуката за утврдување на процентите за распределба на приходот на Југословенската лотарија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/64), во спогодба со управниот одбор на Југословенската лотарија, а во согласност со Сојузниот извршен совет, сојузниот секретар за буџет и организација на управата издава

НАРЕДБА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНО УТВРДУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТИТЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ПРИХОДОТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЛОТАРИЈА

1. Приходот што Југословенската лотарија ќе го оствари во износ поголем од износот предвиден

со финансискиот план за 1964 година се распределува, по одбивање на износите за исплата на згодитоците, и тоа:

- | | |
|---|-----|
| 1) на Југословенската лотарија | 28% |
| 2) на општествените организации од членот 26 на Законот за Југословенската лотарија | 72% |

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 401-2016/64-1

3 февруари 1965 година

Белград

Сојузен секретар
за буџет и организација
на управата,
Зоран Полич, с. р.

62.

Врз основа на точката 3 од Одлуката за определување премија за пченица и 'рж во 1965 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/65), во согласност со сојузниот секретар за трговија и со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за земјоделство и шумарство издава

НАРЕДБА

ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА ПЧЕНИЦА И 'РЖ ВО 1965 ГОДИНА

1. Работните организации што се занимаваат со производство на пченица и 'рж или вршат откуп на пченица и 'рж од индивидуални земјоделски производители (во понатамошниот текст: корисникот на премијата), ја остваруваат премијата од точката 1 на Одлуката за определување премија за пченица и 'рж во 1965 година (во понатамошниот текст: Одлуката) со поднесување барање за премија до филијалата на Народната банка како основна организациона единица на Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка.

2. Корисникот на премијата има право на премија за сите количини на меркантилна пченица и 'рж што произлегуваат од сопствено производство, од откуп од индивидуални земјоделски производители, од производите односи (кооперација) од сите форми со индивидуални земјоделски производители и од уем од комбајни, мелници, вршалки и слично, како и за количините на пченица и 'рж што произлегуваат од замена на семе од високородни сорти пченица и 'рж за меркантилна пченица и 'рж извршена со индивидуални земјоделски производители, продадени и испорачани во 1965 година до 30 јуни на овластените претпријатија за промет на жито на големо или на Дирекцијата за исхрана.

Правото на премија за меркантилна пченица и 'рж прибавена од уем од комбајни, вршалки, мелници и сл. од ставот 1 на оваа точка го имаат само работните организации што се занимаваат со земјоделско производство или вршат откуп на пченица и 'рж од индивидуални земјоделски производители, ако таа пченица или 'рж ја прибавиле со употреба на сопствени мелници, комбајни, вршалки и сл.

3. Како овластени претпријатија за промет на жито на големо од точката 1 на Одлуката се сметаат претпријатијата на кои според членот 5 од Уредбата за прометот на жито и преработки од жито на големо („Службен лист на СФРЈ“ бр. 16/58, 29/58 и 26/60) републичкиот орган на управата нагледен за трговијата им издал посебно овластување да можат да работат како претпријатија за промет на жито на големо (во понатамошниот текст: овластеното претпријатие).

4. Кон барањето за премија корисникот на премијата прилага:

1) фактура односно копија на фактура за продајбата на меркантилна пченица или 'рж во 1965 година на овластеното претпријатие или на Дирекцијата за исхрана;

2) доказ за испораката на меркантилна пченица или 'рж (товарен лист, отпратница и сл.) или потврда од овластеното претпријатие дека меркантилната пченица односно 'рж ја презело. Потврдата мора да содржи точен назив и седиште на продавачот, датум на преземањето и количини на презамената меркантилна пченица односно 'рж.

Ако меркантилната пченица или 'ржта се испорачуваат по налог од овластеното претпријатие или Дирекцијата за исхрана, кон доказот од ставот 1 на оваа одредба се прилага и тој налог;

3) потврда од овластеното претпријатие што ја презело меркантилната пченица или 'ржта, од која се гледа бројот и датумот под кој е издадена дозволата дека тоа претпријатие може да работи како овластено претпријатие за промет на жито на големо;

4) своја потврда, потпишана од директорот односно управникот, дека меркантилната пченица или 'ржта за која се бара премија, произлегува од некој од основите од точката 2 став 1 на оваа наредба. Во потврдата мора да биде наведено дека меркантилната пченица или 'ржта не произлегуваат од купување од овластено претпријатие или од Дирекцијата за исхрана;

5) пресметка на премијата, во која се назначува количината на продадената меркантилна пченица и 'рж како и износ на премијата за 1 кг и за вкупната количина.

5. Налогот и потврдата од точката 4 под 2 и 3 ги потпишува одговорниот раководител на овластеното претпријатие односно на Дирекцијата за исхрана и на тој налог односно потврда се втиснува печат од овластеното претпријатие односно од Дирекцијата за исхрана.

6. Кога Службата на општественото книговодство ќе утврди дека барањето за премија во поглед на пресметувањето и документацијата е исправно, го одобрува износот на премијата, и тоа: на товар на сметката број 630-11 — Премија за меркантилна пченица — ако меркантилната пченица е испорачана во 1965 година до 30 јуни или на товар на сметката број 630-13 — Премија за 'рж — ако 'ржта е испорачана во 1965 година до 30 јуни.

7. Корисникот на премијата е должен да води во своето книговодство уредна и ажурна-евиденција и документација за количините на меркантилна пченица и 'рж за кои ќе оствари премија и за остварените премии.

8. Ако кон барањето за премија се прилагаат преписи на оригинални документи (фактура, товарен лист, потврда), тие мораат да бидат потпишани од овластените лица и на нив мора да има втиснат печат на корисникот на премијата, а оригиналните документи се поднесуваат на увид.

Службата на општественото книговодство е должна на секој оригинален документ од ставот 1 на оваа точка кој се поднесува на увид да назначи дека премијата е исплатена.

9. Барањето за остварување на премијата за меркантилна пченица и 'рж испорачана во 1965 година до 30 јуни може да се поднесе до 30 септември 1965 година.

Корисникот на премијата што не ќе поднесе барање до рокот од ставот 1 на оваа точка го губи правото на остварување на премијата.

10. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 4-443-26/64

4 февруари 1965 година

Белград

Сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Јоже Инголич, с. р.

63.

Врз основа на точката 4 од Одлуката за определување на премиите за суров памук во 1965 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/65), во согласност со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за земјоделство и шумарство издава

НАРЕДБА**ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРЕМИИТЕ ЗА СУРОВ ПАМУК ВО 1965 ГОДИНА**

1. Работните организации што се занимаваат со производство на суров памук или вршат откуп на суров памук од индивидуални земјоделски производители (во понатамошниот текст: корисникот на премијата), ја остваруваат премијата од точката 2 на Одлуката за определување на премиите за суров памук во 1965 година (во понатамошниот текст: Одлуката) со поднесување на барања на премии до филијалата на Народната банка како основна организациона единица на Службата на општествено-то книговодство кај која имаат жиро-сметка.

Корисникот на премијата има право на премиите од точката 2 на Одлуката за сите количини суров памук од сопствено производство и за сите откупени количини памук од производство договорено со индивидуални земјоделски производители, продадени и испорачани во 1965 година на работните организации што се занимаваат со преработка на памук, како и за сите количини преработени во свој погон.

2. Кон барањето за премија корисникот на премијата прилага:

1) фактура односно копија на фактурата за продажбата на суров памук;

2) доказ за испорака на суров памук (товарен лист, отпратница и слично);

3) своја потврда, потпишана од директорот односно управникот, дека испорачаниот суров памук произлегува од сопствено производство односно дека е откупен од производство договорено со индивидуални земјоделски производители;

4) пресметка на премијата, во која се внесуваат податоците за количините на продадениот и испорачаниот суров памук по класи, изразени во килограми, како и износот на премијата за 1 килограм и за вкупната количина.

Ако корисникот на премијата суровиот памук од сопствено производство или од откуп на договорено производство го употребил за преработка во свој погон, а пресметувањето не го врши по пат на фактура, тој кон барањето за премија наместо фактура прилага потврда, потпишана од директорот односно управникот, дека суровиот памук го употребил за преработка во свој погон. Во потврдата треба по класи да се внесат податоците за количините на суров памук употребен за преработка во својот погон.

3. Како работни организации што се занимаваат со преработка на памук од точката 1 на Одлуката се сметаат работните организации наведени во точката 1 на Наредбата за минималните откупни цени за конопово стабленце, суров памук и сурови кожурци од свилени буби („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/64).

4. Кога Службата на општественото книговодство ќе утврди дека барањето за премија во поглед на пресметувањето на премијата и документацијата е исправно, го одобрува износот на премијата во корист на жиро-сметката на корисникот на премијата, а на товар на сметката бр. 630-09 — Премии за суров памук.

5. Корисникот на премијата е должен во своето книговодство и документација да води уредна и ажурна евиденција за количините на суров памук по класите за кои ги остварува премиите и за остварените премии.

6. Ако кон барањето за премија се прилагаат преписи на оригинални документи (товарен лист, отпратница), тие мораат да бидат потпишани од овластени лица и на нив мора да има втиснат печат на корисникот на премијата, а оригиналните документи се поднесуваат на увид.

Службата на општественото книговодство е должна на секој оригинален документ од ставот 1 на оваа точка кој се поднесува на увид да назначи дека премијата е исплатена.

7. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 4-443-8/65

4 февруари 1965 година

Белград

Сојузен секретар
за земјоделство и
шумарство,

Жоже Инголич, с. р.

64.

Врз основа на точката 4 од Одлуката за определување премија за кравјо млеко во 1965 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/65), во согласност со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за земјоделство и шумарство издава

НАРЕДБА**ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА КРАВЈО МЛЕКО ВО 1965 ГОДИНА**

1. Работните организации што се занимаваат со производство на кравјо млеко (во понатамошниот текст: корисникот на премијата), ја остваруваат во 1965 година премијата од точката 1 на Одлуката за определување премија за кравјо млеко во 1965 година (во понатамошниот текст: Одлуката) со поднесување барање за премија до филијалата на Народната банка како основна организациона единица на Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка.

2. Премијата од точката 1 на Одлуката се исплатува за кравјо млеко кое содржи најмалку 3,6% млечна маст.

Ако кравјото млеко содржи помалку од 3,6% млечна маст количините на такво млеко се пресметуваат на количини на млеко од 3,6% маснотија.

3. Како погон или продавница за преработка односно продажба на кравјо млеко од точката 1 став 1 на Одлуката се подразбира организациона единица за чија дејност корисникот на премијата води издвоена евиденција во рамките на централното книговодство.

4. Матичното книговодство, селекцијата и контролата на продуктивноста на кравите молзници (точка 2 од Одлуката) корисникот на премијата ги води според стручните упатства од Југословенскиот добиточен селекционен центар во Белград.

5. Кон барањето за премија корисникот на премијата прилага:

1) фактура односно копија на фактура за извршената продажба на кравјо млеко, во која е и назначен процентот на маснотија на продаденото кравјо млеко односно просечниот процент на млечна маст од еднодневно молзење ако сето ова млеко му е испорачано на еден купувач;

2) доказ за испорака на продаденото млеко (товарен лист, отпратница и сл.);

3) потврда, потпишана од директорот односно управникот дека кравјото млеко произлегува од сопствено производство;

4) пресметка на премијата, во која се внесуваат податоци за продадените и испорачани количини кравјо млеко изразени во литри, како и износ на премијата за 1 литар и вкупната количина.

Ако корисникот на премијата кравјото млеко од сопствено производство го преработи во млечни

производи во својот погон или го продаде преку својот погон или продавница, а пресметувањето не го врши по пат на фактура, тој кон барањето за премија, наместо фактура, прилага потврда потпишана од директорот односно управникот дека го преработил млекото во млечни производи во својот погон односно им го продал на потрошувачите преку својот погон или продавница, како и дека во таа преработка односно продажба, во раките на централното книговодство, води издвоена евиденција за остварените премии за млеко. Во оваа потврда корисникот на премијата внесува и податоци за количината на преработеното односно продаденото кравјо млеко, за процентот на млечна маст во млекото, и дека при пресметувањето помеѓу погонот за производство на млеко и погонот за преработка односно продавницата за продажба на млеко е примената Одлуката за минималната откупна цена за кравјо млеко („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/64).

Покрај документите од ст. 1 и 2 на оваа точка, корисникот на премијата е должен во рок од три месеци од денот кога ја наплатил премијата од средствата предвидени во сојузниот буџет да поднесе доказ дека премијата што ја обезбедуваат републиките со своите прописи, ја наплатил купувачот односно преработувачот на кравјото млеко. Како доказ дека таа премија е наплатена служи преписот од делот на вирманскиот налог врз основа на кој е наплатена премијата. На грбот на преписот од вирманскиот налог мораат да бидат назначени: називот на производителот од кого е откупено млекото, количината на кравјо млеко за кое е наплатена премијата и височината на наплатената премија по 1 литар. Преписот од делот на вирманскиот налог го заверува купувачот односно преработувачот на кравјото млеко. До поднесувањето на овој доказ исплатената премија се смета како аванс.

Ако корисникот на премијата во определениот рок не го поднесе доказот од ставот 3 на оваа точка, тој е должен во понатамошен рок од 8 дена да ја врати премијата наплатена од средствата предвидени во сојузниот буџет во корист на сметката бр. 630-19 — Сојузна премија за млеко.

Кон барањето за премија корисникот на премијата прилага и препис од потврдата од републиката односно покраинската установа за селекција на добиток за воведување и уредно водење на матичното книговодство, за селекцијата и контролата на продуктивноста на кравите молзници. Потврдата важи 6 месеци од денот на нејзиното издавање.

6. Кога Службата на општественото книговодство ќе утврди дека е барањето за премија во поглед пресметувањето и документацијата исправно, таа го одобрува износот на премијата во корист на жиро-сметката на корисникот на премијата на товар на сметката бр. 630-19 — Сојузна премија за млеко.

7. Ако кон барањето за премија се прилагаат преписи на оригинални документи (фактура, товарен лист и сл.), тие мораат да бидат потпишани од овластените лица и на нив мора да има втиснат печат од корисникот на премијата, а оригиналните документи се поднесуваат на увид.

Службата на општественото книговодство е должна на секој оригинален документ од ставот 1 на оваа точка, кој се поднесува на увид, да назначи дека е премијата исплатена.

8. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 4-443-27/65

4 февруари 1965 година

Белград

Сојузен секретар
за земјоделство и
шумарство,
Јоже Инголич, с. р.

65.

Врз основа на точката 6 од Одлуката за определување премија за добиток во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/64 и 17/64), во врска со точката 1 од Одлуката за продолжување на важењето во 1965 година на Одлуката за определување премија за добиток во 1964 година (Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/65), во согласност со сојузниот секретар за финансии и со сојузниот секретар за трговија, сојузниот секретар за земјоделство и шумарство издава

НАРЕДБА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО ВО 1965 ГОДИНА НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА ДОБИТОК ВО 1964 ГОДИНА

1. Наредбата за примена на Одлуката за определување премија за добиток во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/64 и 25/64) ќе се применува и во целата 1965 година.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 4-443-23/65

4 февруари 1965 година

Белград

Сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Јоже Инголич, с. р.

66.

Врз основа на членот 19 од Законот за боречкиот додаток („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/64), во спогодба со сојузниот секретар за трурд, сојузниот секретар за здравство и социјална политика пропишува

УПАТСТВО ЗА НАЧИНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК, ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ИЗВРШЕНИТЕ ИСПЛАТИ И ЗА ЕВИДЕНЦИЈАТА НА КОРИСНИЦИТЕ НА БОРЕЧКИ ДОДАТОК

1. Решението за признавање право на боречки додаток кое според членот 7 од Законот за боречкиот додаток го донесува општинскиот орган на управата надлежен за работите на социјалната заштита (во понатамошниот текст: надлежниот орган на управата) мора да содржи елементи врз основа на кои работната или друга организација односно орган кај кого учесникот на НОБ е запослен (во понатамошниот текст: исплатителот на личниот доход (ке може да го определува и исплатува боречкиот додаток, како што се: година на стапувањето во НОБ, процент кој припаѓа зависно од годината на стапувањето во НОБ, износ на основот за определување на боречкиот додаток (член 3 став 1 од Законот за боречкиот додаток) и ден од кој припаѓа правото на боречки додаток).

2. Кога исплатителот на личниот доход ќе прими решение со кое на учесник на НОБ му е признаено право на боречки додаток, тој ќе го определи месечниот износ на боречкиот додаток според нето личниот доход што учесникот на НОБ го остварил во редовното работно време, и тоа за секој месец посебно почнувајќи од денот кој во решението е означен како ден од кој припаѓа додатокот (член 3 ст. 3 и 4 од Законот за боречкиот додаток).

Ако нето износот на личниот доход исплатен за одделен месец како аконтација не го достигнува износот на основот за определување на боречкиот додаток кој е означен во решението за признавање правото на боречкиот додаток (во 1965 година 40.000 динари месечно), исплатителот на личниот доход ќе ја утврди разликата помеѓу аконтацијата на личниот доход и тој основ и ќе го определи износот на аконтацијата на боречкиот додаток кој на учесникот на НОБ му се исплатува за одделен месец, зависно од годината на стапувањето во НОБ, така што од износот на утврдената разлика да му припаѓаат:

- 1) на учесник на НОБ од 1941 година — 100%
- 2) на учесник на НОБ од 1942 година — 90%
- 3) на учесник на НОБ од 1943 година — 60%

Износот на аконтацијата на борецкиот додаток определен според ставот 2 од оваа точка конечно се пресметува на начинот предвиден во точката 5 од ова упатство.

3. Писмената пресметка на борецкиот додаток што ја составува исплатителот на личниот доход мора да содржи:

1) износ на основот за определување на борецкиот додаток;

2) износ на разликата помеѓу аконтацијата на личниот доход исплатена за месецот за кој се определува борецкиот додаток за работа во редовно работно време и износот на основот за определување на борецкиот додаток;

3) износ на борецкиот додаток кој на учесникот на НОБ му припаѓа како аконтација за односниот месец, зависно од годината на стапувањето во НОБ (точка 2 став 2);

4) износ на придонесот за социјално осигурување и на другите придонеси платени на износот на аконтацијата на борецкиот додаток.

4. Аконтацијата на борецкиот додаток на учесниците на НОБ на кои со решението на надлежниот орган на управата им е признаено правото на борецки додаток, исплатителот на личниот доход им ја исплатува по образецот БД-1 — Исплатен список на корисниците на борецки додаток.

5. Исплатителот на личниот доход конечно ја определува за секое календарско тримесечје височината на борецкиот додаток врз основа на пресметувањето на извршените исплати на аконтациите на личниот доход и остварениот личен доход според тримесечната пресметка на личниот доход. Според конечно определените износи на борецкиот додаток се врши конечна исплата на придонесот за социјално осигурување и другите придонеси.

За календарското тримесечје за кое исплатителот на личниот доход не врши пресметување на личниот доход, конечниот износ на борецкиот додаток се определува според личниот доход кој на учесникот на НОБ му е исплатен во тоа тримесечје како аконтација.

Ако личниот доход утврден со завршната сметка ги надминува аконтациите на личниот доход вкупно исплатени во периодот за кој се донесува завршната сметка, разликата на остварениот личен доход над вкупно исплатената аконтација на личниот доход се смета, во смисла на ова упатство, како приход остварен во календарското тримесечје во кое е донесена завршната сметка и се зема предвид при конечното определување на борецкиот додаток само за тоа тримесечје.

Така, на пример, треба да се определи и да му се исплати борецки додаток на учесник на НОБ од март 1943 година запослен во стопанска организација на кој со решение на надлежниот орган на управата му е признаено право на борецки додаток почнувајќи од 1 април 1965 година. Ако на овој учесник на НОБ за април му припаѓа аконтација на личниот доход во износот од 25.000 динари, исплатителот на личниот доход ќе му го определи и исплати борецкиот додаток според таа аконтација на личниот доход. Разликата помеѓу таа аконтација и основот за определување на борецкиот додаток (кој за 1965 година изнесува 40.000 динари) изнесува 15.000 динари. На овој учесник на НОБ му припаѓаат на име аконтација на борецкиот додаток 60% од таа разлика, што изнесува 9.000 динари. Ако на овој учесник на НОБ му е исплатена за мај аконтација на личниот доход во износ од 30.000 динари, исплатителот на личниот доход ќе му исплати на име аконтација на борецкиот додаток за мај 60% од разликата помеѓу 30.000 и 40.000 динари, што изнесува 6.000 динари. Ако на овој учесник на НОБ му припаѓа за јуни 35.000 динари на име аконтација на личниот доход, разликата помеѓу тој доход и основот за определување на додатокот изнесува 5.000

динари. Во тој случај на овој учесник на НОБ на име аконтација на борецкиот додаток за јуни му припаѓаат 60% од таа разлика, т. е. 3.000 динари. Ако исплатителот на личниот доход не врши пресметување на личниот доход, конечното определување на борецкиот додаток ќе се изврши според износот на аконтациите на личниот доход исплатени во тоа тримесечје. Во овој случај вкупно исплатените аконтации на личниот доход изнесуваат 90.000 динари. Тримесечен износ на основот за утврдување на борецкиот додаток сочинува сумата од 120.000 динари (40.000 динари месечно). Според тоа, на корисникот на борецкиот додаток како учесник на НОБ од 1943 година на име борецки додаток му припаѓа за тримесечјето април, мај и јуни конечен износ на борецкиот додаток во височина од 60% од разликата помеѓу личниот доход и основот, т. е. 18.000 динари за тримесечјето (60% од 30.000 динари) колку вкупно на овој учесник му е исплатено во вид на аконтација. Тој за тоа тримесечје ниту долгува ниту побарува од работната организација каков и да било износ на име борецки додаток. Никаков личен доход примен подоцна па ниту доход според завршната сметка, не може да влијае врз износот на борецкиот додаток за тоа тримесечје.

6. Ако при конечното определување на борецкиот додаток за изминатото тримесечје се утврди дека на учесникот на НОБ на име аконтација на борецкиот додаток му е исплатено повеќе отколку што му припаѓа, повеќе исплатениот износ на име борецки додаток ќе се наплатува од средствата на остварениот личен доход кој на учесникот на НОБ треба да му се исплати според периодичната пресметка односно завршната сметка.

Така, на пример, ако на учесник на НОБ од 1943 година (пример од точката 5) покрај аконтацијата на личниот доход од 90.000 динари исплатен во тримесечјето април, мај и јуни би му припаѓал на име личен доход утврден со тримесечната пресметка и износ од 20.000 динари личен доход остварен за редовното работно време, во тој случај личниот доход на учесникот на НОБ за тоа тримесечје би му изнесувал 110.000 (90.000 + 20.000) динари, па би му припаѓал конечен износ на борецки додаток во височина од 60% од 10.000 ($3 \times 40.000 = 120.000$) колку што изнесува разликата помеѓу тримесечниот износ на основот и вкупниот износ на остварениот личен доход, т. е. 6.000 динари за три месеци (по 2.000 динари месечно). Бидејќи на учесникот на НОБ за периодот април, мај и јуни на име аконтација на борецкиот додаток му се исплатени 18.000 динари а според периодичната пресметка на име на тој додаток му припаѓаат сè на сè 6.000 динари, исплатителот на личниот доход разликата од 12.000 динари ќе ја наплати од неисплатениот износ на разликата на личниот доход (20.000 динари) кој на учесникот на НОБ му припаѓа според тримесечната пресметка, така што на овој корисник на борецки додаток на име разлика на личниот доход ќе му се исплати сумата од 8.000 динари.

7. Пресметувањето на исплатите на борецкиот додаток извршени помеѓу исплатителот на личниот доход и надлежниот орган на управата се врши, по правило, тримесечно. Пресметувањето се врши според образецот БД-2 — Пресметка за исплатените борецки додатоци. Пресметката ја составува тримесечно исплатителот на личниот доход и два примерка од пресметката му доставува на надлежниот орган на управата кој заверува еден примерок и му го враќа на исплатителот на личниот доход.

8. Врз основа на тримесечната пресметка надлежниот орган на управата ѝ дава налог на банката на исплатителот на личниот доход да му се исплати разликата помеѓу обезбедениот износ за претходниот период и износот утврден со пресметката. Истовремено тој орган на исплатителот на личниот доход му обезбедува кај банката средства за исплата на аконтациите на борецкиот додаток за наредниот тримесечен период во височина од 50%

од вкупно исплатениот боречки додаток според пресметката за претходниот период.

9. Ако на учесникот на НОБ по донесувањето на решението за признавање на правото на боречки додаток му престанал работниот однос кај еден исплатител на личниот доход, па тој ќе заснове работен однос кај друг исплатител на личниот доход на територијата на истата општина, надлежниот орган на управата ќе му го достави на новиот исплатител на личниот доход решението за признавање правото на боречки додаток со потребните парични податоци и со налог за исплата на боречкиот додаток.

10. Ако на учесникот на НОБ по донесувањето на решението за признавање на правото на боречки додаток му престанал работниот однос кај еден исплатител на личниот доход, па тој ќе заснове работен однос кај друг исплатител на личниот доход на територијата на друга општина, органот на управата кој бил надлежен според местото на поранешното запослување на учесникот на НОБ ќе му го достави на органот на управата надлежен според местото на неговото ново запослување целиот предмет со сите списи и со потребните парични податоци. Органот на управата надлежен според местото на новото запослување ќе му го достави на исплатителот на личниот доход решението за признавање правото на боречки додаток со потребните па-

рични податоци и со налог за исплата на боречкиот додаток.

11. Надлежниот орган на управата води евиденција за учесниците на НОБ на кои им е признаено право на боречки додаток, и тоа поединечно за секој корисник. Оваа евиденција се води според образецот БД-3 — Ликвидационен лист на корисниците на боречки додаток.

12. Исплатителите на личниот доход се должни, во смисла на членот 11 од Законот за боречки додаток, да му доставуваат на надлежниот орган на управата за секоја одделна година податоци за исплатените и пресметаните аконтации, за вкупно исплатените износи на име боречки додаток, како и за износите платени на име придонес за социјално осигурување и други придонеси.

13. Обрасците БД-1, БД-2 и БД-3 од точ. 4, 7 и 11 на ова упатство се отпечатени кон ова упатство и сочинуваат негов составен дел.

14. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 58-792

25 јануари 1965 година

Белград

Сојузен секретар
за здравство и социјална
политика,
Мома Марковиќ, с. р.

(Назив на исплатителот на личниот
доход)

Образец БД-1
(формат: 290×210 mm)
Износ на основата за определување
на боречкиот додаток Дин. _____

ИСПЛАТЕН СПИСОК

на корисниците на боречки додаток за _____ 196— година

Реден број	ПРЕЗИМЕ И ИМЕ	Број и датум на решението за признавање правото на бо- речки додаток	Износ на аконтацијата на личниот доход	Разлика по- меѓу основата и аконтацијата на доходот	Процент од разликата од колоната 5	Износ на аконтацијата на боречкиот додаток	Потпис на примателот
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							

(потпис на одговорниот службеник)

(наредбодавец за исплата)

- Забелешка:**
- Исплатен список составува исплатителот на личен доход кај кого се запослени учесници на НОБ.
 - Во колоната 2 се внесуваат презимињата и имињата на сите учесници на НОБ запослени кај ист исплатител на личен доход на кои со решение на надлежниот орган на управата им е признаено правото на боречки додаток.
 - Во колоната 3 се внесуваат бројот и датумот на решението на надлежниот орган на управата со кое на учесникот на НОБ му е признаено правото на боречки додаток.
 - Во колоната 4 се внесува износот на личниот доход што му е исплатен на учесникот на НОБ за односниот месец како аконтација на личниот доход за работа во редовно работно време.
 - Во колоната 5 се внесува износот на разликата помеѓу аконтацијата на личниот доход и основата за определување на боречкиот додаток (во 1965 година 40.000).
 - Во колоната 6 се внесува еден од следните проценти: 100% — ако е во прашање учесник на НОБ од 1941 година, 90% — ако е во прашање учесник на НОБ од 1942 година, 60% — ако е во прашање учесник на НОБ од 1943 година.
 - Во колоната 7 се внесува износот на аконтацијата на боречкиот додаток кој му се исплатува на учесникот на НОБ за односниот месец, а кој сочинува 100% од разликата од колоната 5 — ако е во прашање учесник на НОБ од 1941 година, 90% од разликата од колоната 5 — ако е во прашање учесник на НОБ од 1942 година и 60% од разликата од колоната 5 — ако е во прашање учесник на НОБ од 1943 година.

(Назив на исплатителот на личниот
доход)**Образец БД-2**
(формат: 290×210 mm)Износ на месечната основа за опре-
делување на боречкиот додаток
Дин. _____**ПРЕСМЕТКА**

на исплатените боречки додатоци за _____ тримесечје

Реден број	ПРЕЗИМЕ И ИМЕ	процент од разликата	Износ на извршените исплати на аконтациите во месеците						Вкупно исплатено аконтации		Износ на конечните исплати				Повеќе исплатен износ на име боречки додаток кој го враќа корисникот (11—14)
			на име на		на име на		на име на		на име на		Вкупен л. доход за тримесечјето (аконтација според тримесечната пресметка)	Разлика помеѓу тримесечната основа и тримесечниот л. доход од колоната 12	Вкупен износ на боречкиот додаток за тримесечјето		
			личен доход	боречки додаток	личен доход	боречки додаток	личен доход	боречки додаток	личен доход	боречки додаток					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1															
2															
3															
4															

(потпис на одговорниот службеник)

(потпис на овластениот раководител)

- Забелешка:** 1. Тримесечна пресметка составува исплатителот на личен доход и два примерка на пресметката му доставува на надлежниот орган на управата кој заверува еден примерок и му го враќа на исплатителот на личниот доход.
2. Во колоната 2 се внесуваат презимињата и имињата на учесниците на НОБ запослени кај ист исплатител на личен доход на кои со решение на надлежниот орган на управата им е признаено правото на боречки додаток.
3. Во колоната 3 се внесува еден од следните проценти: 100% — ако е во прашање учесник на НОБ од 1941 година, 90% — ако е во прашање учесник на НОБ од 1942 година, 60% — ако е во прашање учесник на НОБ од 1943 година. Овие проценти за секој учесник на НОБ се означени во решението за признавање правото на боречки додаток.
4. Во колоните 4, 6 и 8 се внесуваат аконтациите на личниот доход исплатени посебно за секој од трите месеци на она тримесечје за кое се врши пресметувањето.
5. Во колоните 5, 7 и 9 се внесуваат аконтациите на боречкиот додаток исплатени посебно за секој од трите месеци на она тримесечје за кое се врши пресметувањето.
6. Во колоната 10 се внесува збирот на аконтациите на личниот доход од колоните 4, 6 и 8, а во колоната 11 — збирот на аконтациите на боречкиот додаток од колоните 5, 7 и 9.
7. Во колоната 12 се внесува вкупно остварениот личен доход за одноското тримесечје во редовното работно време според периодичната пресметка на личниот доход односно според завршната сметка. За тримесечјето за кое исплатителот на личниот доход не врши пресметување на личниот доход се внесува во оваа колона износот на личниот доход од колоната 10.
8. Во колоната 13 се внесува разликата помеѓу износот на тримесечниот основ (означен во горниот десен агол и помножен со три) и вкупно остварениот износ на личниот доход од колоната 12.
9. Во колоната 14 се внесува тримесечниот износ на боречкиот додаток кој му припаѓа на учесникот на НОБ по основот на личниот доход остварен за тоа тримесечје според периодичната пресметка на личниот доход односно според завршната сметка. За тримесечјето за кое исплатителот на личниот доход не врши периодична пресметка, оваа колона останува непополнета.
10. Во колоната 15 се внесува разликата помеѓу тримесечниот износ на аконтацијата на боречкиот додаток (колона 11) и тримесечниот конечен износ на боречкиот додаток определен според периодичната пресметка на личниот доход односно според завршната сметка (колона 14).

Образец БД-3
(формат: 290×210 mm)

Процент зависно од годината на
стапувањето во НОБ

ЛИКВИДАЦИОНЕН ЛИСТ НА КОРИСНИЦИТЕ НА БОРЕЧНИ ДОДАТОК

(То води општинскиот орган на управата над лежен за работите на социјалната заштита)

	ИСПЛАТА СЕ ВРШИ СПОРЕД РЕШЕНИЕ			Белешки:
Презиме, татково име и име на корисникот	Назив на органот што го донесол решението	Број на решението	Датум на решението	
Ден, месец и година на раѓањето				
Учесник на НОБ од ——— година				
Квалификација — школска спрема				
Адреса: место, улица и куќен број				

(Втора страна од образецот БД-3)

КНИЖЕЊЕ НА ИСПЛАТИТЕ СПОРЕД ТРИМЕСЕЧНИТЕ ПРЕСМЕТКИ

Основа за определување боречкиот додаток						Основа за определување боречкиот додаток					
Дин.		Година 196__				Дин.		Година 196__			
Тримесечје	Вкупен износ на доходот за тримесечјето	Разлика помеѓу основата и доходот	Износ на боречкиот додаток	Исплатен документ	Параф	Тримесечје	Вкупен износ на доходот за тримесечјето	Разлика помеѓу основата и доходот	Износ на боречкиот додаток	Исплатен документ	Параф
I						I					
II						II					
III						III					
IV						IV					
Вкупно						Вкупно					

Забелешка: 1. Ваков ликвидационен лист задолжително води општинскиот орган на управата надлежен за работите на социјалната заштита.

2. Во рубриката „квалификација — школска спрема“ да се внесе: „висококвалификуван“, „квалификуван“, „полуквалификуван“ или „неквалификуван“ односно „нижа“, „средна“, „виша“ или „висока“ школска спрема.

3. Книжењето кое се врши на страна 2 се однесува на конечните износи на личниот доход и боречкиот додаток утврдени врз основа на периодичната пресметка на личниот доход односно врз основа на завршната сметка. За тримесечјето за кое исплатителот на личниот доход не врши периодично пресметување, како конечен износ на личниот доход односно боречкиот додаток се смета аконтацијата на личниот доход односно аконтацијата на боречкиот додаток.

67.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ
ЗА УЧИЛИШЕН МЕБЕЛ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Училишен мебел:

Маса за деца од предучилишна	
возраст — — — — —	JUS D.E4.021
Стол за деца од предучилишна	
возраст — — — — —	JUS D.E4.022
Маса за деца од училишна воз-	
раст — — — — —	JUS D.E4.023
Стол за деца од училишна возраст	JUS D.E4.024

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јуни 1965 година.

Бр. 06-267/1
18 јануари 1965 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод за
стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

68.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува.

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЖЕЛЕЗ-
НИЧКИ ПРАГОВИ ОД ДРВО**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Железнички прагови. Обични — — JUS D. D1. 020

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на јуни 1965 година.

4. Југословенскиот стандард: Железнички прагови обични — JUS D. D1.020 донесен со Решението за југословенските стандарди за железнички прагови од дрво („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/61), престанува да важи на 31 мај 1965 година.

Бр 06—266/1
18 јануари 1965 година
Белград

Директор
на Југословенскиот
завод за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

69.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ МАТЕРИ-
ЈАЛИ ЗА ЗАВАРУВАЊЕ НА ОБОЕНИ МЕТАЛИ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Технички услови за изработка и испорака:

Жица и прачки за заварување на	
алуминиум и алуминиумови легури	JUS C.H3 061
Жица и прачки за гасно завару-	
вање на бакар — — — — —	JUS C.H3 071
Прачки за заварување на црвен	
лив — — — — —	JUS C.H3 072
Жица и шипки за заварување на	
бронза — — — — —	JUS C.H3 073

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јуни 1965 година.

Бр. 05-269/1
18 јануари 1965 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод за
стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

70.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ДРВО И ПЛОЧИ
ИВЕРИЦИ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Испитување на дрво. Цврстина на	
цепењето — — — — —	JUS D.A1 055
Испитување на плочи иверици. За-	
тезна цврстина управно врз површи-	
ната на плочата — — — — —	JUS D A1 106
Испитување на плочи иверици. Са-	
војна цврстина — — — — —	JUS D A1 107

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јуни 1965 година.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јуни 1965 година.

Бр 06—265/1
18 јануари 1965 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

71.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МАТЕРИЈАЛИ ЗА ВОЗДУШНИ ВОДОВИ ОД НИЗОК НАПОН

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Крив носач бр. 1 за дрво — — — JUS NF1.901
U-пречница за 4 носачи бр. 1 — — — JUS NF1.904
Подметнувач за U-пречница — — — JUS NF1.905
Појас за пречница — — — — — JUS NF1.907
Крив носач бр. 1 за U-пречница — — — JUS NF1.911
Прав носач бр. 1 за U-пречница — — — JUS NF1.912

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јуни 1965 година.

Бр. 23—270/1
18 јануари 1965 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

72.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕМЕНТИ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕЛЕКТРОНИКА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

обртни сегментни преклопници за телекомуникации и електроника:

Општи технички прописи — — — JUS NR4.010
Методи на мерење — — — — — JUS NR4.011

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јуни 1965 година.

Бр. 23—271/1
18 јануари 1965 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

73.

Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА

1. Во југословенскиот стандард Вискозен рејон. Општи услови — JUS FB2.080, што е донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/64) во точката 5.06 процентот: „2,5%“ се заменува со процентот: „4%“. Точката 5.13 се брише.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 10-299/1
18 јануари 1965 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

74.

Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ТЕКСТИЛНИТЕ ПРОИЗВОДИ

1. Во југословенските стандарди:
Вискозно (цел) влакно од памучен тип — — — — — JUS FB1.061
Вискозно (цел) влакно од волнен тип JUS FB1.062
Вискозно (цел) влакно од јутен тип JUS FB1.063
што се донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на текстилните производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63) во точката 4.06 во четвртата реченица по зборот: „дужих“ зборовите: „највише за“ се заменуваат со зборот: „од“.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 10-229
18 јануари 1965 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

75.

Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ОБРАЧИ ЗА ТРКАЛА НА ШИНСКИ ВОЗИЛА

1. Во југословенскиот стандард Обрачи за тркала на шински возила за колосек 1435 мм. Форма

и димензии на необработени обрачи — JUS PF2. 220, што е донесен со Решението за југословенските стандарди за мацкалки, оски и обрачи за тркала на железнички шински возила („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/59) во точката 32 во табелата 1 во колоната D под бројот: „840“ се додава бројот: „860“, а во колоната Gkr под бројот: „293“ се додава бројот: „300“.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 21-370/1

18 јануари 1965 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

76.

Врз основа на чл. 39, 44 и 45 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54 и 52/61) и членот 1 од Уредбата за укинување на определени сојузни органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/64), сојузниот секретар за земјоделство и шумарство објавува

СПИСОК

НА ХЕМИСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ПРИВРЕМЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА, А ЧИЕ ВАЖЕЊЕ ПРЕСТАНАЛО

Сојузниот секретар за земјоделство и шумарство утврдува дека престанало важењето на привремените дозволи за пуштање во промет на следните хемиски средства за заштита на растенијата:

1) Aretit Произведува Farbwerke Hoechst A.G. — Frankfurt/Main. Застапник „Југохемија“, Инострана заступништва — Белград. Број на привремената дозвола чие важење престанало: 02/3-797/3 од 21 маја 1963 година. Објавено под ред. бр. 3 на Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/63);

2) Dithane M-22 произведува Filital Industrie Chimiche S.p.A. — Milano. Застапник „Pinus“, Tovarna kemičnih izdelkov — Rače pri Mariboru. Број на привремената дозвола чие важење престанало: 02/3-639/1 од 26 февруари 1963 година. Објавено под ред. бр. 37 на Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/63);

3) Du Pont Linnuron Weed Killer произведува Du Pont de Nemours & Co., E.I. Wilmington — Delaware. Застапник „Динара“, Инострана заступништва — Белград. Број на привремената дозвола чие важење престанало: 02/3-49/1 од 14 октомври 1963 година. Објавено под ред. бр. 41 на Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/64);

4) Kupfer Sandoz 01

произведува Sandoz A.G. — Basel. Застапник „Велебит“, Заступство иностраних фирми — Загреб. Број на привремената дозвола чие важење престанало: 02/3-641/1 од 26 февруари 1963 година. Објавено под ред. бр. 39 на Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/63);

5) Roxion

произведува Cela, G.m.b.H. — Ingelheim am Rhein. Застапник „FABEG“, Заступништво иностраних фирми — Белград. Број на привремената дозвола чие важење престанало: 02/3-71/6 од 27 март 1963 година. Објавено под ред. бр. 4 на Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/63);

6) Tormona 80

произведува Cela, G.m.b.H. — Ingelheim am Rhein. Застапник „FABEG“, Заступништво иностраних фирми — Белград. Број на привремената дозвола чие важење престанало: 321.4-162/64 од 26 март 1964 година. Објавено под ред. бр. 1 на Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/64).

Бр. 321.4-29/65

4 февруари 1965 година

Белград

Сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Јоже Инголич, с. р.

77.

Врз основа на чл. 39 и 45 став 1 точка 2 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54 и 52/61) и членот 1 од Уредбата за укинување на определени сојузни органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/64), сојузниот секретар за земјоделство и шумарство објавува

СПИСОК

НА ХЕМИСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА

Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство до 1 февруари 1965 година издаде дозволи за пуштање во промет на следните хемиски средства за заштита на растенијата:

1) Aerosol 17 произведува „Pinus“, Tovarna kemičnih izdelkov — Rače pri Mariboru. Број на постојаната дозвола 321.4-144/64 од 26 јануари 1965 година;

2) Aerosol 20 произведува „Pinus“, Tovarna kemičnih izdelkov — Rače pri Mariboru. Број на постојаната дозвола 321.4-204/64 од 26 јануари 1965 година;

- 3) Afidim-40 произведува „Зорка“, Хемијска индустрија — Шабач, Самостални погон заштите боља. Број на постојаната дозвола 321.4-139/64 од 26 јануари 1965 година;
- 4) Agelon 879 Spritzpulver произведува I. R. Geigy A G — Basel. Застапник »Commerce« Zastopstvo inozemskih tvrdk — Љубљана. Број на постојаната дозвола 321.4-137/64 од 26 јануари 1965 година;
- 5) Aretit произведува Farbwerke Hoechst A G. — Frankfurt/Main. Застапник „Југохемија“, Инострана заступништва — Белград. Број на постојаната дозвола 321.4-472/64 од 26 јануари 1965 година;
- 6) Bakarni-OC1 Жупа произведува „Жупа“, Индустрија хемијских производа — Крушевац. Број на дополнението на постојаната дозвола 321.4-56/64 од 26 јануари 1965 година;
- 7) Bentoks 20 Жупа произведува „Жупа“, Индустрија хемијских производа — Крушевац. Број на постојаната дозвола 321.4-159/64 од 26 јануари 1965 година;
- 8) Bilan E-4 произведува „Охис“, Органско-хемијска индустрија „Наум Наумовски-Борче“ — Скопје. Број на постојаната дозвола 321.4-148/64 од 26 јануари 1965 година;
- 9) Bilan P, 28 произведува „Охис“, Органско-хемијска индустрија „Наум Наумовски-Борче“ — Скопје. Број на постојаната дозвола 321.4-124/64 од 26 јануари 1965 година;
- 10) Didalin произведува „Крка“ Творница лекова — Ново Место. Број на постојаната дозвола 321.4-146/64 од 26 јануари 1965 година;
- 11) Dieldrin 2-P произведува „Санохемија“, Хемијско предузеће — Обреновац. Број на постојаната дозвола 321.4-236/64 од 26 јануари 1965 година;
- 12) Dieldrin 15-E произведува „Санохемија“, Хемијско предузеће — Обреновац. Број на постојаната дозвола 321.4-234/64 од 26 јануари 1965 година;
- 13) Dikopan произведува »Pinus«, Tovarna kemičnih izdelkov — Rače pri Mariboru. Број на постојаната дозвола 321.4-206/64 од 26 јануари 1965 година;
- 14) Dimecron произведува Ciba, A G. — Basel. Застапник »Intertrade«, Podjetje za mednarodnu trgovinu — Љубљана. Број на дополнението на постојаната дозвола 321.4-341/64 од 26 јануари 1965 година;
- 15) Dithane M-22 произведува Filital Industrie Chimiche S.p.A. — Milano. Застапник »Pinus«, Tovarna kemičnih izdelkov — Rače pri Mariboru. Број на постојаната дозвола 321.4-479/64 од 26 јануари 1965 година;
- 16) Duphar duTER (P.H. 50-12) произведува N.V. Philips-Duphar — Amsterdam. Застапник »Philips«, Техничко представништво за СФРЈ — Белград. Број на дополнението на постојаната дозвола 321.4-465/64 од 26 јануари 1965 година;
- 17) Du Pont Linuron Weed Killer произведува Du Pont de Nemours International S.A. — Женева. Застапник „Динара“, Инострана заступништва — Белград. Број на постојаната дозвола 321.4-478/64 од 26 јануари 1965 година;
- 18) Hidrabilan произведува „Охис“, Органско-хемијска индустрија „Наум Наумовски-Борче“, — Скопје. Број на постојаната дозвола 321.4-477/64 од 26 јануари 1965 година;
- 19) Kupfer Sandoz 01 произведува Sandoz A.G. — Basel. Застапник „Велебит“, Заступство иностраних фирми — Загреб. Број на постојаната дозвола 321.4-334/64 од 26 јануари 1965 година;
- 20) Kupridibilan произведува „Охис“, Органско-хемијска индустрија „Наум Наумовски-Борче“ — Скопје. Број на постојаната дозвола 321.4-125/64 од 26 јануари 1965 година;
- 21) Kuprol Жупа произведува „Жупа“, Индустрија хемијских производа — Крушевац. Број на постојаната дозвола 321.4-355/64 од 26 јануари 1965 година;
- 22) Навлажлив сулфур Жупа произведува „Жупа“, Индустрија хемијских производа — Крушевац. Број на постојаната дозвола 321.4-467/64 од 26 јануари 1965 година;
- 23) Lebaycid-Staub 3% произведува Farbenfabriken Bayer A.G. — Leverkusen. Застапник „FABEG“, Заступништво иностраних фирми — Белград, Деловница „Bayer-Pharma“ — Загреб. Број на постојаната дозвола 321.4-195/64 од 26 јануари 1965 година;
- 24) Lindan S-25 Жупа произведува „Жупа“, Индустрија хемијских производа — Крушевац. Број на постојаната дозвола 321.4-158/64 од 26 јануари 1965 година;
- 25) Lindan 0,75-P произведува „Санохемија“, Хемијско предузеће — Обреновац. Број на постојаната дозвола 321.4-235/64 од 26 јануари 1965 година;
- 26) Lindan 2,8-P произведува „Санохемија“, Хемијско предузеће — Обреновац. Број на постојаната дозвола 321.4-233/64 од 26 јануари 1965 година;
- 27) Metasystox-(i) произведува Farbenfabriken Bayer A.G. Leverkusen. Застапник „FABEG“, Заступништво иностраних фирми — Белград, Деловница „Bayer-Pharma“ — Загреб. Број на дополнението на постојаната дозвола 321.4-304/64 од 19 септември 1964 година;
- 28) Radotion P-5 произведува „Радоња“, Хемијска индустрија — Сисак. Број на постојаната дозвола 321.4-476/64 од 26 јануари 1965 година;
- 29) Roxion произведува Cela, G.m.b.H. — Ingelheim am Rhein. Застапник „FABEG“, Заступништво иностраних фирми — Белград. Број на постојаната дозвола 321.4-469/64 од 26 јануари 1965 година;
- 30) Sistemin 40 Жупа произведува „Жупа“, Индустрија хемијских производа — Крушевац. Број на постојаната дозвола 321.4-157/64 од 26 јануари 1965 година;
- 31) Tormona 80 произведува Cela, G.m.b.H. — Ingelheim am Rhein. Застапник „FABEG“, Заступништво иностраних фирми — Белград. Број на постојаната дозвола 321.4-318/64 од 26 јануари 1965 година;

- 32) Cygon-4E произведува American Cyanamid Company — New York. Застапник „Yugoslavia Commerce“, Генерална заступништва иностраних фирми — Белград. Број на привремената дозвола 321.4-291/64 од 26 јануари 1965 година;
- 33) Cyprex 65-W Fungicid произведува American Cyanamid Company — New York. Застапник „Yugoslavia Commerce“, Генерална заступништва иностраних фирми — Белград. Број на привремената дозвола 321.4-290/64 од 26 јануари 1965 година;
- 34) E 605-Foliodol-Oel-spritzmittel произведува Farbenfabriken Bayer A.G. — Leverkusen. Застапник „FABEG“, Заступништво иностраних фирми — Белград, Деловница „Bayer-Pharma“ — Загреб. Број на привремената дозвола 321.4-296/64 од 19 септември 1964 година;
- 35) Gusathion W.P. 25% произведува Farbenfabriken Bayer A.G. — Leverkusen. Застапник „FABEG“, Заступништво иностраних фирми — Белград, Деловница „Bayer-Pharma“ — Загреб. Број на привремената дозвола 321.4-297/64 од 19 септември 1964 година;
- 36) Metasystox R произведува Farbenfabriken Bayer A.G. Leverkusen. Застапник „FABEG“, Заступништво иностраних фирми — Белград, Деловница „Bayer-Pharma“ — Загреб. Број на привремената дозвола 321.4-69 од 1964 година од 26 јануари 1965 година.

Бр. 321-4-28/65
4 февруари 1965 година
Белград

Сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Јоже Инголич, с. р.

78.

Врз основа на чл 38 и 39 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54 и 52/61), членот 13 од Правилникот за контрола на хемиските средства за заштита на растенијата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/55) и членот 1 од Уредбата за укинување на определени сојузни органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/64), сојузниот секретар за земјоделство и шумарство објавува

СПИСОК

НА ХЕМИСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА, А НА КОИ ИМ Е ОДОБРЕНА ПРОМЕНА НА ИМЕТО

Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство му одобри промена на името на следното хемиско средство за заштита на растенијата:

- 1) ТАС-2559 Произведува „Галеника“, Фармацеутско-хемијска индустрија, Белград—Земун. Број на постојаната дозвола 02/3-1326/1 од 22 мај 1961 година. Објавено под ред. бр. 14 на Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/61). Број на допол-

нението на постојаната дозвола 02/3-474/1 од 12 февруари 1963 година. Објавено под ред. бр. 32 на Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/61).

Бр. 321-4-30/65
4 февруари 1965 година
Белград

Сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Јоже Инголич, с. р.

79.

Врз основа на членот 34 став 1 од Законот за изборот на сојузните пратеници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63 и 46/64), Сојузната изборна комисија донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ИЗБОРНИ КОМИСИИ

1. Во Решението за именување членови на републичките изборни комисији („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63) во точката 1 под 1 алинејата 1 се менува и гласи:

„за претседател Петровиќ Ненад, претседател на Врховниот суд на Босна и Херцеговина, а за заменик претседател Кнежиќ Боривое, судија на Врховниот суд на Босна и Херцеговина“.

Алинејата 2 се менува и гласи:

„за секретар Иванишевиќ Доброслав, републички секретар за законодавство и организација, а за заменик секретар Алагиќ Неџмудин, секретар на Собранието на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина“.

Алинејата 7 се менува и гласи:

„член Кораќ Воислав, помошник републички секретар за буџет и организација на управата, а за заменик Јукиќ Петар, секретар на Комисијата за кадри на ЦК СК на Босна и Херцеговина“.

2. Во точката 1 под 2 алинејата 1 се менува и гласи:

„за претседател Бојовиќ Радосав, судија на Врховниот суд на Црна Гора, а за заменик Марковиќ Владо, судија на Врховниот суд на Црна Гора“.

Алинејата 2 се менува и гласи:

„за секретар Секулиќ Љубо, шеф на Кабинетот на претседателот на Собранието на Социјалистичка Република Црна Гора, а за заменик Кликовац Зарија, началник во републичкиот извршен совет“.

Алинејата 6 се менува и гласи:

„член Воиновиќ Радован, потпретседател на Републичкиот совет на ССЈ за Црна Гора, а за заменик Чоловиќ Милош, помошник републички секретар за законодавство и општа управа“.

3. Во точката 1 под 3 алинејата 1 се менува и гласи:

„за претседател Владо Раногојац, судија на Врховниот суд на Хрватска, а за заменик Оленковиќ др Федор, судија на Врховниот суд на Хрватска“.

Алинејата 3 се менува и гласи:

„член Гобац Јосип, член на извршниот одбор на Главниот одбор на ССРН Хрватска, а за заменик Живковиќ Воислав, секретар на Комисијата за избор и именување на Саборот на Социјалистичка Република Хрватска“.

Алинејата 4 се менува и гласи:

„член Цветковиќ Ѓука, секретар на Републичкиот совет на ССЈ за Хрватска, а за заменик Шегота Никола, претседател на Републичкиот одбор на земјоделските, прехранбените и тутуновите работници на ССЈ за Хрватска;“.

Алинејата 6 се менува и гласи:

„член Паја др Божидар, советник во републичкиот секретаријат за законодавство и организација, а за заменик Пепчиќ Мартин, новинар на Радиотелевизија Загреб;“.

4. Во точката 1 текстот под 4 се менува и гласи:

„4) во Социјалистичка Република Македонија: за претседател Никовски Киро, судија на Врховниот суд на Македонија, а за заменик Ефремов Љупчо, судија на Врховниот суд на Македонија;

за секретар Јанев Никола, секретар на Уставниот суд на Македонија, а за заменик Црвенковски Владо, началник во републичкиот секретаријат за законодавство и организација;

член Липовски Петар, судија на Вишиот стопански суд во Скопје, а за заменик Илиевски Доне, помошник секретар во Извршниот совет на Социјалистичка Република Македонија;

член Поповски Стојче, судија на Окружниот суд во Скопје, а за заменик Трајковски Атанас, судија на Врховниот суд на Македонија;

член Груевски Зоге, член на Извршниот одбор на Главниот одбор на ССРН за Македонија, а за заменик Џундов Перо, општествено-политички работник во Главниот одбор на ССРН за Македонија;

член Нуши Крлиу, член на Претседателството на Републичкиот совет на ССЈ за Македонија, а за заменик Настевски Милисав, општествено-политички работник во Претседателството на Републичкиот совет на ССЈ за Македонија;

член Зрмановски Киро, член на Претседателството на ЦК на Сојузот на младината на Македонија, а за заменик Паунов Славе, член на Претседателството на ЦК на Сојузот на младината на Македонија;“.

5. Во точката 1 под 6 алинејата 2 се менува и гласи:

„за секретар Аранџеловиќ Душан, јавен правобранител на Социјалистичка Република Србија, а за заменик Дамјановиќ Милан, самостоен советник во Собранието на Социјалистичка Република Србија;“.

Алинејата 3 се менува и гласи:

„член Илиќ Звонко, потпретседател на Републичкиот одбор за општествени дејности на ССЈ за Србија, а за заменик Срњиќ др Иванка, доцент на Правниот факултет во Белград;“.

Алинејата 4 се менува и гласи:

„член Чавошки Коста, член на Претседателството на ЦК на младината за Србија, а за заменик Ругова-Нимани Сафета, член на ССРН за Косово и Метохија;“.

6. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1

6 февруари 1965 година
Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар,

Претседател,

Мирко Гвозденовиќ, с. р. др Дражен Сесардиќ, с. р.

80.

Врз основа на членот 34 став 1 од Законот за изборот на сојузните пратеници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63 и 46/64), Сојузната изборна комисија донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ КОМИСИИ

1 Во Решението за именување членови на општинските изборни комисији („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63) во точката 1 оддел А. текст под 3 алинејата 2 се менува и гласи:

„секретар Рибкиќ Ахмет Хазим, општински јавен правобранител, а за заменик Хаџибеговиќ Хајдер Емина, службеник на Комуналниот завод за социјално осигурување во Јајце;“.

Текстот под 7 се менува и гласи:

„Изборна единица Босански Брод, со седиште на општинската изборна комисија во Босански Брод:

претседател Главаш Јуре Јерка, судија на Општинскиот суд во Босански Брод, а за заменик Старчевиќ Мија Петар, претседател на Општинскиот суд во Босански Брод;

секретар Житњак Јосип Драго, судија за прекршоци во Босански Брод, а за заменик Муиќ Суља Ахмед, службеник на Собранието на општината Босански Брод;

член Ласиќ Иван Петар, службеник на Собранието на општината Босански Брод, а за заменик Баришиќ Ива Илија, службеник на Собранието на општината Босански Брод;“.

Во текстот под 9 алинејата 1 се менува и гласи:

„Претседател Комар Рудолф Драго, претседател на Општинскиот суд во Маглај, а за заменик Алексиќ Драгомир Жарко, судија на Општинскиот суд во Маглај;“.

Во текстот под 10 алинеите 1 и 2 се менуваат и гласат:

„претседател Бутиер Ива Мато, претседател на Општинскиот суд во Ливно, а за заменик Салиќ Петар Лазо, судија на Општинскиот суд во Ливно;

секретар Чондриќ Пера Ватрослав, службеник на Собранието на општината Ливно, а за заменик Маринчиќ Пава Младен, службеник на Собранието на општината Ливно;“.

Во текстот под 12 алинеите 1 и 2 се менуваат и гласат:

„претседател Мискиќ Мирко Јово, судија на Општинскиот суд во Требиње, а за заменик Спаховиќ Мустафа Муневера, судија на Општинскиот суд во Требиње;

секретар Круниќ Сава Вилко, правен референт на Индустриската на алати во Требиње, а за заменик Вучуревиќ Спасо Жарко, службеник на Собранието на општината Требиње;“.

Во текстот под 14 алинејата 2 се менува и гласи:

„секретар Чоло Бего Абида, началник на Одделението за народна одбрана на Собранието на општината Горажде, а за заменик Пљевљаковиќ Хилма Сабид, службеник на Собранието на општината Горажде;“.

Во текстот под 18 алинеите 1 до 3 се менуваат и гласат:

„претседател Јовановиќ Пера Милан, судија на Општинскиот суд во Биелина, а за заменик Берберовиќ Сулејман Дервиш, судија на Општинскиот суд во Биелина;

секретар Салихбеговиќ Авдо Хашим, началник на Одделението за финансии на Собранието на општината Биелина, а за заменик Максимовиќ Мак-

сим Бранко, службеник на Собранието на општината Биелина;

член Стаиќ Риста Драго, секретар на Општинскиот одбор на ССРН во Биелина, а за заменик Јовановиќ Павле Саво, службеник на Собранието на општината Биелина.“

2. Во точката 1 оддел Б. текст под 22 алинејата 1 се менува и гласи:

„претседател Станиќ Слободан, претседател на Окружниот суд во Иванград, а за заменик Дуловиќ Воин, претседател на Општинскиот суд во Иванград;“.

3. Во точката 1 оддел В. текст под 25 алинеите 1 и 2 се менуваат и гласат:

„претседател Рафеновиќ Спасое, претседател на Окружниот суд во Бјеловар, а за заменик Михочка Ивица, претседател на Општинскиот суд во Бјеловар;

секретар Ковачиќ Владо, околиски јавен обвинител во Бјеловар, а за заменик Богади Милан, судија на Окружниот суд во Бјеловар;“.

Во текстот под 26 алинејата 2 се менува и гласи: „секретар Цвиик Душанка, службеник на Собранието на општината Копривница, а за заменик Бишкуп Маријан, судија на Општинскиот суд во Копривница;“.

Во текстот под 33 алинеите 1 и 3 се менуваат и гласат:

„претседател Заниновиќ Јаков, судија на Окружниот суд во Славонска Пожега, а за заменик Веселиновиќ Јагода, судија на Општинскиот суд во Славонска Пожега;

член Будимир Михаило, началник на Одделението за општествени служби на Собранието на општината Славонска Пожега, а за заменик Тир Жељко, службеник на Собранието на општината Славонска Пожега.“.

Во текстот под 34 алинеите 2 и 3 се менуваат и гласат:

„секретар Куна Матка, секретар на Собранието на општината Винковци, а за заменик Мелавац Маријан, службеник на Собранието на општината Винковци;

член Вуковиќ Раде, секретар на Општинскиот одбор на ССРН во Винковци, а за заменик Деспот Стеван, секретар на Општинскиот синдикален совет во Винковци;“.

Во текстот под 38 алинејата 3 се менува и гласи:

„член Грубешкић Ѓуро, службеник на Собранието на општината Петриња, а за заменик Кирик Љубомир, претседател на Општинскиот одбор на Сојузот на младината во Петриња;“.

Во текстот под 40 алинејата 2 се менува и гласи:

„секретар Јулиќ Кармело, службеник на Собранието на општината Дубровник, а за заменик Пекас др Иво, службеник на Собранието на општината Дубровник;“.

Во текстот под 45 алинејата 3 се менува и гласи:

„член Томашевиќ Саво, општински јавен правобранител во Чаковец, а за заменик Брковиќ Иван, шеф на Отсекот за општи работи на Собранието на општината Лудбрег;“.

Во текстот под 50 алинеите 2 и 3 се менуваат и гласат:

„секретар Ѓонлија Вукашин, началник на Одделението за општествени служби на Собранието на општината Максимир, а за заменик Мишевиќ Бранко, службеник на Собранието на општината Пешченица;

член Милановиќ Казимир, претседател на Конференцијата за општествена активност на жените Сесвете, а за заменик Бакулин Ѓуро, секретар на Општинскиот одбор на ССРН во Дуго Село;

4. во точката 1 оддел Г. текст под 52 алинеите 1 до 3 се менуваат и гласат:

„претседател Талевски Александар, судија на Окружниот суд во Битола, а за заменик Хаџи Коста Диоген, судија на окружниот суд во Битола;

секретар Капујани Тома, службеник од Битола, а за заменик Георгиевски Јанко, службеник од Битола;

член Николовски Тома, претседател на Општинскиот синдикален совет во Битола, а за заменик Спасеновски Славко, општествено-политички работник од Битола;“.

Во текстот под 53 алинеите 1 до 3 се менуваат и гласат:

„претседател Атанасовски Ѓоко, претседател на Окружниот суд во Куманово, а за заменик Димитриевски Трајко, судија на Окружниот суд во Куманово;

секретар Станковиќ Јаков, службеник од Куманово, а за заменик Наковски Саво, околиски јавен правобранител во Куманово;

член Спасовски Звонимир, службеник од Куманово, а за заменик Ролиќ Александар, службеник од Куманово;“.

Во текстот под 56 алинеите 1 до 3 се менуваат и гласат:

„претседател Клетнички Асен, претседател на Окружниот стопански суд во Скопје, а за заменик Арсенски Павле, судија на Окружниот суд во Скопје;

секретар Селовски Васе, службеник од Скопје, а за заменик Павловски Благое, судија на Врховниот суд на Македонија;

член Секуловски Блаже, претседател на Градскиот одбор на синдикалот на општествените дејности, а за заменик Димишковски Димитар, службеник од Скопје;“.

Во текстот под 57 алинеите 1 до 3 се менуваат и гласат:

„претседател Чучурски Перо, претседател на Окружниот суд во Штип, а за заменик Василев Димитар, судија на Окружниот суд во Штип;

секретар Браколски Гаврил, службеник од Штип, а за заменик Кулаков Ангел, службеник од Штип;

член Кошевалиски Трајко, службеник од Штип, а за заменик Пилатов Благој, службеник од Штип;“.

5. Во точката 1 оддел Д. текст под 62 алинејата 2 се менува и гласи:

„секретар Волк Бојан, службеник од Цеље, а за заменик Еинфалт Терезије Иван, службеник од Цеље;“.

Во текстот под 67 алинејата 3 се менува и гласи:

„член Сашек Тилка, секретар на Општинскиот одбор на ССРН во Ново Место, а за заменик Маркељ Антон Тоне, службеник на Собранието на општината Ново Место;“.

Во текстот под 69 алинејата 1 се менува и гласи:

„претседател Петек Јадислав, претседател на Општинскиот суд во Мурска Собота, а за заменик Рошкар Андреј, судија на Општинскиот суд во Мурска Собота;“.

Во текстот под 70 алинеите 1 и 3 се менуваат и гласат:

„претседател Бан Владимир, претседател на Општинскиот суд во Птуј, а за заменик Стипловшек Франц Франц, судија на Општинскиот суд во Птуј;

член Коларич Миха, секретар на Собранието на општината Птуј, а за заменик Чарман Јожица, службеник на Собранието на општината Птуј;“.

6. Во точката 1 оддел Ѓ. текст под 75 алинејата 3 се менува и гласи:

„член Кривокапиќ Милош Димитрие, службеник на Собранието на општината Нов Белград, а за заменик Румениќ Воин Радомир, службеник на Собранието на општината Нов Белград;“.

Во текстот под 102 алинеите 2 и 3 се менуваат и гласат:

„секретар Јовановиќ Јовица Бранислав, секретар на Собранието на општината Сента, а за заменик Јухас Антал Антал, секретар на Собранието на општината Бачка Топола;

член Шереги Орбан Золтан, службеник на Собранието на општината Сента, а за заменик Павлица Никола Милан, директор на филијалата на Кому-

налниот завод за социјално осигурување во Бачка Топола;“.

Во текстот под 103 алинеите 2 и 3 се менуваат и гласат:

„секретар Шарчански Јованка Стеван, службеник на Собранието на општината Сомбор, а за заменик Релиќ Стеван Петар, службеник на Собранието на општината Сомбор;

член Матарик Иван Иван, директор на Комуналната банка во Сомбор, а за заменик Матис Шендор Шандор, директор на филијалата на Народната банка во Сомбор;“.

Во текстот под 120 алинејата 2 се менува и гласи:

„секретар Богдановиќ Стојан Радосав, службеник на Собранието на општината Урошевац, а за заменик Рама Рамо Абид, службеник на филијалата на Народната банка во Урошевац;“.

7. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2

6 февруари 1965 година

Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар,

Претседател.

Мирко Гвозденовиќ, с. р.

др Дражен Сесардиќ, с. р.

81.

Врз основа на членот 130 став 1 од Законот за изборот на сојузните пратеници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63 и 46/64), Сојузната изборна комисија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ПОСЕБНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РАКОВОДЕЊЕ СО ОПРЕДЕЛЕНИ РАБОТИ ВО ВРСКА СО СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ИЗБОРИТЕ ВО ВОЕНИТЕ ЕДИНИЦИ И ВОЕНИТЕ УСТАНОВИ

1. Во Посебната изборна комисија за раководење со определени работи во врска со спроведувањето на изборите во воените единици и воените установи се именуваат:

1) за претседател Деспот Миливој, полковник, судија на Врховниот воен суд;

2) за член Ѓурик Милан, пешадиски полковник во Државниот секретаријат за народна одбрана;

3) за член Јовановиќ Цветко, потполковник на Правната служба во Државниот секретаријат за народна одбрана;

4) за член Војводиќ Мирко, пешадиски мајор во Државниот секретаријат за народна одбрана;

5) за член Миловановиќ Милољуб, мајор на Правната служба во Државниот секретаријат за народна одбрана.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3

6 февруари 1965 година

Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар,

Претседател,

Мирко Гвозденовиќ, с. р.

др Дражен Сесардиќ, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Правилникот за условите и начинот за вршење задолжителна имунизација против заразни болести, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/65. се поткраднале долу наведените грешки, то се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ЗА ВРШЕЊЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА ПРОТИВ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

Во образецот бр. 4, кој е составен дел од правилникот, во колоната 2 наместо зборот: „вакцинирани“ треба да стои: „за вакцинирање“, а во колоната 3 наместо зборот: „ревакцинирани“ треба да стои: „за ревакцинирање“.

Од Сојузниот секретаријат за здравство и социјална политика, Белград, 5 февруари 1965 година.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 11 од Спогодбата помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Романската Народна Република за изградба и експлоатација на хидроенергетскиот и пловидбениот систем „Гердап“ на реката Дунав (Додаток на „Службен лист на СФРЈ“, — Меѓународни договори и други спогодби, бр. 8/64), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ ЧЛЕНОВИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКО-РОМАНСКАТА МЕШАНА КОМИСИЈА ЗА „ГЕРДАП“

За претседател, заменик претседател, членови и заменици на членови на Југословенско-романската мешана комисија за „Гердап“ се именуваат, и тоа:

за претседател:

1) Хасан Шилаќ, помошник сојузен секретар за индустрија;

за заменик претседател:

Драган Миљковиќ, помошник сојузен секретар за финансии;

за членови и заменици на членови:

2) Пантелија Јаковљевиќ, директор на Хидроенергетското претпријатие „Гердап“ во изградба; Јосип Хвој, технички директор на „Енергопроект“ во Белград;

3) Лука Данчевиќ, државен советник во Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски; Александар Новаковиќ, директор на Секторот за експлоатација на Југословенското речно бродарство;

4) Душан Чкребиќ, помошник секретар на Републичкиот секретаријат за индустрија на СР Србија;

Аксентие Марковиќ, помошник секретар на Републичкиот секретаријат за индустрија на СР Србија;

5) Бернард Менаше, специјален советник во Сојузниот секретаријат за надворешна трговија;

Миодраг Богоевиќ, помошник генерален директор на Стопанската банка на СР Србија;

6) Ѓуро Јовиќ, ополномошен министер II класа во Државниот секретаријат за надворешни работи; Радивоје Стакиќ, ополномошен министер II класа во Државниот секретаријат за надворешни работи;

7) Никола Кешански, директор на дирекција во Југословенската инвестициона банка;

Предраг Ѓурѓевиќ, директор на сектор во Заведеницата на југословенското електростопанство;

8) Маријан Брили, секретар на Советот за градежништво на Сојузната стопанска комора;

Ѓуро Штрбац, советник во Советот за металната и електроиндустријата на Сојузната стопанска комора.

Б. бр. 18
1 февруари 1965 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

СОДРЖИНА

	Страна		Страна
50. Указ за прогласување на Законот за минималниот личен доход на работниците	105	65. Наредба за продолжување на важењето во 1965 година на Наредбата за примена на Одлуката за определување премија за добиток во 1964 година — — — — —	115
Закон за минималниот личен доход на работниците — — — — —	105	66. Упатство за начинот за определување на боречкиот додаток, за пресметување на извршените исплати и за евиденцијата на корисниците на боречки додаток — —	115
51. Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Законот за Военоемедицинската академија — — — — —	106	67. Решение за југословенските стандарди за училишен мебел — — — — —	120
Закон за измени и дополненија на Законот за Военоемедицинската академија — —	106	68. Решение за југословенскиот стандард за железнички прагови од дрво — — — — —	120
52. Одлука за овластување на државниот секретар за народна одбрана да може да пензионира службеници пред истекот на рокот во кој тие можат да бидат на располагање — — — — —	107	69. Решение за југословенските стандарди за материјали за заварување на обоени метали — — — — —	120
53. Одлука за давање регрес за рото-хартија	107	70. Решение за југословенските стандарди од областа на испитувањето на дрво и плочи и верици — — — — —	120
54. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за здравствениот надзор над предметите за општа употреба — — —	107	71. Решение за југословенските стандарди за материјали за воздушни водови од низок напон — — — — —	121
55. Правилник за Техничките прописи за лесни челични градежи кај носечки челични конструкции — — — — —	111	72. Решение за југословенските стандарди за елементи за телекомуникации и електроника — — — — —	121
56. Правилник за Техничките прописи за споеви со преднапрегнати вијци кај носечки челични конструкции — — — — —	111	73. Решение за измена на југословенскиот стандард од областа на текстилната индустрија — — — — —	121
57. Правилник за Техничките прописи за преглед и испитување на носечки челични конструкции — — — — —	111	74. Решение за измена на југословенските стандарди од областа на текстилните производи — — — — —	121
58. Правилник за Техничките прописи за одржување челични конструкции за време на експлоатација кај носечки челични конструкции — — — — —	112	75. Решение за дополнење на југословенскиот стандард за обрачи за тркала на шински возила — — — — —	121
59. Правилник за Техничките прописи за едноставни конструкции на згради кај носечки челични конструкции — — — — —	112	76. Список на хемиските средства за заштита на растенијата за кои се издадени привремени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија, а чие важење престанало — — — — —	122
60. Правилник за начинот на вршење контрола на квалитетот на добитокот за колење наменет за извоз — — — — —	112	77. Список на хемиските средства за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија — — — — —	122
61. Наредба за дополнително утврдување на процентите за распределба на приходот на Југословенската лотарија — — —	112	78. Список на хемиските средства за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија, а на кои им е одобрена промена на името — — — — —	124
62. Наредба за примена на Одлуката за определување премија за пченица и 'рж во 1965 година — — — — —	113	79. Решение за измена на Решението за именување членови на републичките изборни комисии — — — — —	124
63. Наредба за примена на Одлуката за определување на премиите за суров памук во 1965 година — — — — —	114	80. Решение за измени на Решението за именување членови на општинските изборни комисии — — — — —	125
64. Наредба за примена на Одлуката за определување премија за кравјо млеко во 1965 година — — — — —	114	81. Решение за именување членови на Посебната изборна комисија за раководење со определени работи во врска со спроведување на изборите во воените единици и воените установи — — — — —	127
		Исправка на Правилникот за условите и начинот за вршење задолжителна имунизација против заразни болести — — — — —	127